

**- ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП -**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА**  
**КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**  
**ГОДИНА**

## Содржина

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>                                         | <u>1</u> |
| <u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА<br/>НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u> | <u>3</u> |
| <u>БЕЛЕШКИ</u>                                                                 | <u>8</u> |

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Менаџментот и Акционерите на  
Тутунски Комбинат АД Прилеп  
ул. „Прилепски Бранители“ бр. 85  
Прилеп

---

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото Тутунски Комбинат АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Тутунски Комбинат АД Прилеп на 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Нагласување на прашање

Без да го модифицираме нашето мислење, ние обрнуваме внимание на Белешка 2.1.1 - Претпоставка за неограничен континуитет во работењето на Друштвото во која се укажува дека финансиските извештаи на Друштвото со состојба на 31.12.2021 година се подготвени врз претпоставката за неограничен континуитет во работењето.

Почнувајќи од 2014 година, Друштвото изврши радикални промени како во својата деловна и развојна политика така и во статутарната и организационата поставеност. И покрај вака направените стратешки, организациони и статусни промени, поради негативните резултати во изминатите години не можеше брзо и значајно да ја подобри својата финансиска состојба. Имено, заклучно со 31.12.2021 година и покрај тоа што Друштвото прикажа добивка во износ од 134.707 илјади денари (2020: 31.004 илјади денари), неговата финансиска состојба е сеуште неповолна. Акумулираната загуба заклучно со 31.12.2021 година изнесува (8.955.096) илјади денари, капиталот позитивен но значително намален и изнесува 224.515 илјади денари, финансиската задолженост висока, односот помеѓу тековните средства и тековните обврски неповолен. Сите овие показатели укажуваат на несигурност која може да доведе до сомневање во способноста на Друштвото да продолжи со своето работење во неограничена иднина. Менаџментот оценува дека принципот на неограничен континуитет во работењето на Друштвото применет при подготовка на овие финансиски извештаи е соодветен, особено поради фактот на склучениот договор со Филип Морис за деловно – техничка соработка, континуирано производство и продажба на цигари преку системот на лон – производство се почитува и остварува преку заеднички основаното друштвото Филип Морис Тутунски Комбинат ДОО Скопје;

Овие финансиски извештаи не содржат било какви корекции и рекласификации на евидентираниите износи на средствата и обврските коишто би биле неопходни, доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/21).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Тутунски Комбинат АД Прилеп за годината која завршува на 31 декември 2021.

Прилеп, 26.4.2022

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

Пецко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Тутунски Комбинат АД Прилеп**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одборот на директори на ден 31.03.2022 година со Одлука бр. 02-4/3-2 и потпишани од генералниот извршен директор Кире Станкоски и од одговорниот сметководител Маја Бошкоска.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

|                                                       | Белешки   | 31 декември 2021<br>во (000) МКД | 31 декември 2020<br>во (000) МКД |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                       |           |                                  |                                  |
| <b>Нетековни средства</b>                             |           |                                  |                                  |
| Нематеријални средства                                | 26        | 11.119                           | 4.249                            |
| Материјални средства                                  | 27        | 352.862                          | 356.916                          |
| Вложувања во недвижности                              | 28        | 6.047                            | 7.038                            |
| Долгорочни финансиски средства                        | 29        | 185.770                          | 92.251                           |
| <b>Вкупно нетековни средства</b>                      |           | <b>555.798</b>                   | <b>460.454</b>                   |
| <b>Тековни средства</b>                               |           |                                  |                                  |
| Залихи                                                | 30        | 340.297                          | 350.201                          |
| Побарувања од поврзани друштва                        |           | -                                | -                                |
| Побарувања од купувачи                                | 31        | 63.325                           | 40.313                           |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи             | 31        | 136                              | 136                              |
| Побарувања од државата по основ на даноци             | 31        | 2.188                            | 7.687                            |
| Побарувања од вработените                             | 31        | 158                              | 315                              |
| Останати краткорочни побарувања                       |           | -                                | -                                |
| Краткорочни финансиски средства                       |           | -                                | -                                |
| Парични средства и парични еквиваленти                | 32        | 27.669                           | 31.750                           |
| Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи  | 31        | 29.432                           | 18.324                           |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                        |           | <b>463.204</b>                   | <b>448.726</b>                   |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                                |           | <b>1.019.002</b>                 | <b>909.180</b>                   |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>                   |           |                                  |                                  |
| <b>Главнина и резерви</b>                             | <b>33</b> |                                  |                                  |
| Основна главнина                                      |           | 8.594.869                        | 8.594.869                        |
| Премии на емитирани акции                             |           | 396.661                          | 396.661                          |
| Ревалоризациска резерва                               |           | 53.039                           | 52.106                           |
| Резерви                                               |           | 335                              | 335                              |
| Акумулирана добивка                                   |           | -                                | -                                |
| Пренесена загуба (-)                                  |           | (8.955.096)                      | (8.986.099)                      |
| Добивка за деловната година                           |           | 134.707                          | 31.004                           |
| Загуба за деловната година                            |           | -                                | -                                |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b>                      |           | <b>224.515</b>                   | <b>88.875</b>                    |
| <b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>     |           | -                                | -                                |
| <b>Долгорочни обврски</b>                             | <b>34</b> | <b>319.605</b>                   | <b>435.017</b>                   |
| <b>Одложени даночни обврски</b>                       |           | -                                | -                                |
| <b>Тековни обврски</b>                                | <b>35</b> |                                  |                                  |
| Краткорочни обврски спрема поврзани друштва           |           | 107                              | 261                              |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи                 |           | 10.773                           | 14.432                           |
| Обврски за аванси, депозити и кауции                  |           | -                                | -                                |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци  |           | 4.534                            | 3.822                            |
| Обврски спрема вработените                            |           | 8.630                            | 7.268                            |
| Тековни даночни обврски                               |           | 3.991                            | 537                              |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва    |           | -                                | -                                |
| Обврски по заеми и кредити                            |           | 446.405                          | 358.608                          |
| Обврски по основ на учество во резултатот             |           | -                                | -                                |
| Останати финансиски обврски                           |           | 91                               | 103                              |
| Останати краткорочни обврски                          |           | 351                              | 258                              |
| Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди |           | -                                | -                                |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>                         |           | <b>474.883</b>                   | <b>385.289</b>                   |
| <b>Вкупно обврски</b>                                 |           | <b>794.487</b>                   | <b>820.305</b>                   |
| <b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>                      |           | <b>1.019.002</b>                 | <b>909.180</b>                   |

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален Извршен Директор

Кире Станкоски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

|                                                                                              | <b>Белешки</b> | <b>31 декември 2021<br/>во (000) МКД</b> | <b>31 декември 2020<br/>во (000) МКД</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Приходи од работењето</b>                                                                 |                |                                          |                                          |
| Приходи од продажба                                                                          | 5              | 1.082.741                                | 887.732                                  |
| Останати приходи                                                                             | 6              | 22.622                                   | 16.755                                   |
| <b>Вкупно приходи од работењето</b>                                                          |                | <b>1.105.363</b>                         | <b>904.486</b>                           |
| <b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b> | <b>7</b>       | <b>(91.762)</b>                          | <b>90.640</b>                            |
| Капитализирано сопствено производство и услуги                                               |                | -                                        | -                                        |
| <b>Расходи од работењето</b>                                                                 |                |                                          |                                          |
| Трошоци за сировини и други материјали                                                       | 8              | 606.261                                  | 671.755                                  |
| Набавна вредност на продадени стоки                                                          | 9              | 4.988                                    | 4.577                                    |
| делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                                                  | 10             | 26.050                                   | 21.541                                   |
| Услуги со карактер на материјални трошоци                                                    | 11             | 181.260                                  | 139.411                                  |
| Останати трошоци од работењето                                                               | 12             | 40.925                                   | 37.532                                   |
| Трошоци за вработените                                                                       | 13             | 138.612                                  | 122.981                                  |
| Амортизација на материјални и нематеријални средства                                         | 14             | 23.028                                   | 23.175                                   |
| Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства                                         | 15             | 27                                       | 34                                       |
| Резервирања за трошоци и ризици                                                              |                | -                                        | -                                        |
| Останати расходи од работењето                                                               | 16             | 3                                        | 214                                      |
| <b>Вкупно расходи од работењето</b>                                                          |                | <b>1.021.154</b>                         | <b>1.021.220</b>                         |
| <b>Финансиски приходи</b>                                                                    | <b>17</b>      | <b>196.416</b>                           | <b>107.929</b>                           |
| <b>Финансиски расходи</b>                                                                    | <b>18</b>      | <b>50.248</b>                            | <b>50.831</b>                            |
| <b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>                                      | <b>19</b>      | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 |
| <b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>                                                  | <b>20</b>      | <b>138.614</b>                           | <b>31.004</b>                            |
| Нето добивка/загуба од прекинати работења                                                    |                | -                                        | -                                        |
| <b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>                                                       | <b>20</b>      | <b>138.614</b>                           | <b>31.004</b>                            |
| Данок на добивка                                                                             | 21             | 3.906                                    | -                                        |
| Одложени даночни приходи/расходи                                                             |                | -                                        | -                                        |
| <b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>                                               | <b>22</b>      | <b>134.707</b>                           | <b>31.004</b>                            |
| Останата сеопфатна добивка                                                                   | 23             | 933                                      | -                                        |
| Останата сеопфатна загуба                                                                    | 23             | -                                        | 759                                      |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>                                           | <b>24</b>      | <b>135.640</b>                           | <b>30.245</b>                            |
| Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво       |                | -                                        | -                                        |
| Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество                      |                | -                                        | -                                        |
| Основна добивка/загуба по акција (денари по акција)                                          | <b>25</b>      | <b>49,13</b>                             | <b>11,31</b>                             |

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален Извршен Директор

Кире Станкоски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

| ОПИС                             | Состојба на 31 декември 2020 година<br>(во 000 МКД) | Зголемување<br>(во 000 МКД) | Намалување<br>(во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2021 година<br>(во 000 МКД) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Основна главнина                 | 8.594.869                                           | -                           | -                          | 8.594.869                                           |
| Премии на емитирани акции        | 396.661                                             |                             | -                          | 396.661                                             |
| Ревалоризациска резерва          | 52.106                                              | 933                         | -                          | 53.039                                              |
| Резерви                          | 335                                                 | -                           | -                          | 335                                                 |
| Акумулирана добивка              | -                                                   | -                           | -                          | -                                                   |
| Пренесена загуба (-)             | (8.986.099)                                         | -                           | 31.004                     | (8.955.096)                                         |
| Дивиденди                        | -                                                   |                             |                            | -                                                   |
| Добивка за финансиската година   | 31.004                                              | 103.703                     | -                          | 134.707                                             |
| Загуба за финансиската година    | -                                                   | -                           | -                          | -                                                   |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b> | <b>88.875</b>                                       | <b>104.636</b>              | <b>31.004</b>              | <b>224.515</b>                                      |

| ОПИС                             | Состојба на 31 декември 2019 година<br>(во 000 МКД) | Зголемување<br>(во 000 МКД) | Намалување<br>(во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2020 година<br>(во 000 МКД) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Основна главнина                 | 8.594.869                                           | -                           | (0)                        | 8.594.869                                           |
| Премии на емитирани акции        | 396.661                                             | 0                           | -                          | 396.661                                             |
| Ревалоризациска резерва          | 52.864                                              | -                           | (759)                      | 52.106                                              |
| Резерви                          | 335                                                 | -                           | -                          | 335                                                 |
| Акумулирана добивка              | -                                                   | -                           | -                          | -                                                   |
| Пренесена загуба (-)             | (9.025.320)                                         | -                           | 39.220                     | (8.986.099)                                         |
| Дивиденди                        | -                                                   |                             |                            | -                                                   |
| Добивка за финансиската година   | 39.220                                              | -                           | (8.217)                    | 31.004                                              |
| Загуба за финансиската година    | -                                                   | -                           | -                          | -                                                   |
| <b>Вкупно главнина и резерви</b> | <b>58.630</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>30.245</b>              | <b>88.875</b>                                       |

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален Извршен Директор

Кире Станкоски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

|                                                            | <b>31 декември 2021</b><br><b>во (000) МКД</b> | <b>31 декември 2020</b><br><b>во (000) МКД</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>          |                                                |                                                |
| Нето добивка/загуба по оданочување                         | 134.707                                        | 31.004                                         |
| Амортизација на основни средства                           | 23.028                                         | 23.175                                         |
| <b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>        |                                                |                                                |
| Залихи                                                     | 9.904                                          | 273.046                                        |
| Побарувања од поврзани друштва                             | -                                              | -                                              |
| Побарувања од купувачи                                     | (23.012)                                       | (21.686)                                       |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи                  | -                                              | -                                              |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси       | 5.499                                          | (4.873)                                        |
| Побарувања од вработените                                  | 157                                            | (166)                                          |
| Останати краткорочни побарувања                            | -                                              | -                                              |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи     | (11.108)                                       | 5.535                                          |
| <b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b> | <b>(18.560)</b>                                | <b>251.857</b>                                 |
| <b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>           |                                                |                                                |
| Обврски спрема поврзани друштва                            | (155)                                          | (185)                                          |
| Обврски спрема добавувачи                                  | (3.659)                                        | 4.040                                          |
| Обврски за аванси, депозити и кауции                       | -                                              | -                                              |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести      | 712                                            | (77)                                           |
| Обврски кон вработените                                    | 1.362                                          | (1.067)                                        |
| Тековни даночни обврски                                    | 3.455                                          | (6)                                            |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва         | -                                              | -                                              |
| Обврски по заеми и кредити                                 | 87.797                                         | (247.167)                                      |
| Обврски по основ на учество во резултатот                  | -                                              | -                                              |
| Останати финансиски обврски                                | (11)                                           | 14                                             |
| Останати краткорочни обврски                               | 92                                             | (40)                                           |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди    | -                                              | -                                              |
| <b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>    | <b>89.594</b>                                  | <b>(244.488)</b>                               |
| <b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>       | <b>228.769</b>                                 | <b>61.548</b>                                  |
| <b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>       |                                                |                                                |
| Материјални и нематеријални средства                       | (25.844)                                       | (9.634)                                        |
| Вложувања во недвижности                                   | 991                                            | 991                                            |
| Долгорочни финансиски средства                             | (93.518)                                       | 40.724                                         |
| Краткорочни финансиски средства                            | -                                              | -                                              |
| <b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>     | <b>(118.371)</b>                               | <b>32.081</b>                                  |
| <b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>        |                                                |                                                |
| Главнина и резерви                                         | 933                                            | (759)                                          |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци                 | -                                              | -                                              |
| Долгорочни обврски                                         | (115.412)                                      | (101.213)                                      |
| Одложени даночни обврски                                   | -                                              | -                                              |
| <b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>       | <b>(114.479)</b>                               | <b>(101.972)</b>                               |
| <b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>         | <b>(4.081)</b>                                 | <b>(8.344)</b>                                 |
| <b>Готовина на почетокот од годината</b>                   | <b>31.750</b>                                  | <b>40.093</b>                                  |
| <b>Готовина на крајот од годината</b>                      | <b>27.669</b>                                  | <b>31.750</b>                                  |

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален Извршен Директор

Кире Станкоски

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Тутунски Комбинат Прилеп во понатамошниот текст („Друштвото“) е Акционерско Друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Друштвото е регистрирано, согласно одредбите од Законот за трговски друштва кај Основниот суд во Прилеп под Трег.бр. 0100004244-03-000 од 27 мај 1991 година. Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. Прилепски Бранители бр.85, Република Северна Македонија. ЕМБС е 4018117 а ЕДБ 4021949119965.

Основна деловна активност на Друштвото согласно номенклатурата од НКД е 12.00 - Производство на тутунски производи, ферментација на тутун и преработка на тутун.

Во годината во која се врши ревизија, односно во 2021 година бројот на вработени изнесува 287, додека во претходната 2020 година овој број на вработени лица изнесуваше 289.

Друштвото е во претежна сопственост на Владата на Република Северна Македонија.

Генерален извршен директор е Кире Станкоски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

### **1.1. Стратешки и статусни промени во текот на 2016 година**

1. Собранието на акционери на Друштвото на ден 25 јули 2016 година донесе Одлука за статусна промена - присоединување на подружниците Тутунски Комбинат Цигари ДООЕЛ и Тутунски Комбинат Тутун ДООЕЛ кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. На ден 30 септември 2016 година, подружниците Тутунски Комбинат - Тутун ДООЕЛ и Тутунски Комбинат - Цигари ДООЕЛ склучија Спогодба за нивна статусна промена односно присоединување кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. Собранието на акционери на матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп на ден 28 ноември 2016 година донесе Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување. Со потврдување на Спогодбата, Собранието го одобри присоединувањето согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата.

2. Присоединувањето е реализирано со датум на пресек на 30 септември 2016 година, со кој датум е извршен универзален пренос на целиот имот и обврски од подружниците на матичното друштво и истите престанаа да постојат како правни лица без спроведување на постапка за ликвидација. На ден 09 декември 2016 година е извршен упис на статусната промена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 215/2021) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09, 164/10 и 107/2011).

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бараат, употреба на одредени критички сметководствени проценки. Таа, исто така бара, раководството на Друштвото да употреби свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденуваат во финансиските извештаи. Финансиски извештаи се подготвуваат со состојба на и за годината што завршува на 31 декември.

Денарот преставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД) освен ако не е поинаку наведено.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основа за мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во тековниот период.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

#### 2.1.1. Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во работењето на Друштвото. Истите не содржат било какви корекции и рекласификации кои би биле неопходни доколку претпоставката за неограничен континуитет во работењето на Друштвото би била доведена во прашање.

Друштвото во изминатите 20 години перманентно покажуваше загуба во своето работење и имаше намалување на капиталот. Прикажаните загуби и намалувањето на капиталот претходните години се резултат на несоодветна организациона поставеност (постоење на повеќе ДООЕЛ - "и заеднички служби - Холдинг), несоодветна деловна и развојна политика, превработеност со преку 1.000 вработени, презадоженост, оптовареност со кредити и камати, енормни отписи на застарени и спорни побарувања (871.919 илјади денари), енормни трошоци за неколку пакети за испратнина на вработените при престанок на работниот однос (2018 година: 208.907 илјади денари и 2015 година: 427.916 илјади денари) и сл.

За да ги надмине ваквите неповолни состојби почнувајќи од 2014 година, преземени се низа мерки и активности за кои Менаџментот на Друштвото верува дека обезбедуваат соодветна основа за одржливост и развојот на деловните активности на Друштвото. Тие се:

- Во 2014 година склучен е договор за стратешко партнерство со компанијата Philip Morris International Management SA, Lausanne, Switzerland во кој договор се прецизира стратегијата на работење и развој на Тутунски Комбинат АД Прилеп.

- Во текот на 2014 година Друштво склучи Договор за заедничко вложување со Philip Morris International Management SA, Lausanne, Switzerland, при што беше формирано ново друштво, Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО, Скопје. Дејноста на ова друштво е трговија на големо со производи од тутун. Ова друштво е ексклузивен носител на лиценцните права и на правата за користење на организатор на производството и дистрибуцијата на тутунските производи под брендовите на двете друштва. Менаџментот на Друштво очекува дека ова стратешко партнерство ќе обезбеди долгорочна одржливост на производство на тутунски преработки во Друштвото.

- Во текот на 2016 година, извршено е присоединување на подружниците Тутунски Комбинат Цигари ДООЕЛ и Тутунски Комбинат Тутун ДООЕЛ кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. Деловните активности на подружниците континуирано продолжуваат во рамките на Друштвото, со што присоединувањето не влијае на заинтересираните страни на Друштвото. Присоединувањето е поттикнато со цел да се зголеми успешноста во работењето како и да се искористат предностите што ги има заедничкото работење а истовремено да се намалат трошоците на работењето.

Остварените промени не можеа значајно да е подобрат финансиската состојба на Друштвото за краток временски период, така што и покрај остварената добивка во 2021 и 2020 година од 138.614 илјади денари односно од 31.004 илјади денари финансиската состојба на Друштвото е сепак сеуште неповолна. Истата се гледа преку следните показатели со состојба на 31 Декември:

| Опис                                                | Во илјади (000) МКД |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                     | 2021                | 2020           |
| Нетековни средства                                  | 555.798             | 460.454        |
| Тековни средства                                    | 433.772             | 430.402        |
| Долгорочни обврски                                  | 319.605             | 435.017        |
| Краткорочни обврски                                 | 474.883             | 385.289        |
| Акумулирана загуба                                  | 8.955.096           | 8.986.099      |
| Добивка за тековната година                         | 134.707             | 31.004         |
| Капитал                                             | 224.515             | 88.875         |
| <b>Однос на тековни средства со тековни обврски</b> | <b>91,34%</b>       | <b>111,71%</b> |

И покрај ваквата состојба, Менаџментот верува во одржливоста на континуитетот во работењето со преземање на следниве мерки и активности:

- Долгорочен континуитет во деловните активности што се потврдува со фактот дека постои висок степен на сигурност во обезбедувањето на суров тутун годишно од 2,5 до 3 илјади тони, негово ферментирање и продажба во најголем дел преку компанијата Филип Морис врз основа на долгорочен договор за деловно – техничка соработка,
- Континуирано производство и продажба на цигари барани на пазарот преку системот на лон – производство што се реализира преку друштвото Филип Морис Тутунски Комбинат ДОО Скопје;
- Продолжени и репрограмирани кредитни аранжмани, особено за откуп на суров тутун и за тековно работење;
- Подобрување на кредитниот рејтинг на Друштвото со очекуван позитивен тренд на зголемување на финансискиот резултат и зголемување на капиталот;
- Тековно и долгорочно усогласување на паричните приливи и одливи (позитивен cash flow);
- Рационална организација и намалување на трошоците во сите процеси од работењето;
- Реализирање на долгорочниот Бизнис план 2018 – 2024 година;
- Континуирано инвестирање во технологии и стручни оспособувања;
- Примена на дигитализационите достигнувања во сферата на информативниот систем, во производството, во продажбите, во финансирањето и во финансиското известување.

## 2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат и при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично.

## 2.3. Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари, кои се известувачка и функционална валута на Друштвото, со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Во тековната 2021 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

## 2.4. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

| Валута | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|--------|------------------|------------------|
| 1 EUR  | 61,6270 ден.     | 61,6940 ден.     |
| 1 USD  | 54,3736 ден.     | 50,2353 ден.     |

## 2.5. Деловни комбинации

Матичното Друштво го применува методот на стекнување на деловни комбинации во сметководството. Пренесениот надомест од страна на матичното Друштво за да стекне контрола врз подружницата, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на матичното Друштво на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средството или обврската кои произлегуваат од преземениот ангажман на надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Друштво признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и претпоставени обврски во деловна комбинација без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи

на стекнувачот, пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и претпоставените обврски се водат по нивна сметководствена вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира после одделно признавање на нематеријалните средства кои можат да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува:

1. На збирниот износ од:
  - Пренесениот надомест измерен во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди, каде вообичаено се применува објективна вредност на датумот на стекнување;
  - Износот на било кое неконтролирано учество во стекнатиот ентитет мерено во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди;
  - Во деловна комбинација која е стекната низ фази по објективна вредност на датумот на стекнување на сопственичкото учество кое стекнувачот претходно го имал во стекнатиот ентитет;
2. На разликата помеѓу износите на стекнатите средства кои можат да се идентификуваат и преземените обврски на датумот на стекнување, мерени согласно Меѓународните сметководствени стандарди;

За разлика од претходно наведениот гудвил кој претставува позитивен гудвил, негативен гудвил е кога пренесениот надомест на стекнувачот во стекнатите средства е помал од нето вредноста на стекнатите средства. Овој негативен гудвил е познат под поимот поповолна набавка.

## 2.6. Споредбени показатели

Финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Финансиските извештаи се ревидираат секоја тековна година, со што е овозможено споредливост со финансиските извештаи од претходната година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и за резервирањата поради обезвреднување доколку истите постојат. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Постројките и опремата се евидентираат по ревалоризирана вредност, која ја преставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација, намалена, за последователните акумулирани депрецијации и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите се прават со достатна редовност за да се осигура дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот на известување. Објективната вредност на ставките од постројките и опремата вообичаено е нивната пазарна вредност утврдена со проценка. Утврдувањето на објективната вредност на ставките од постројките и опремата се врши на секои 5 години.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот завод за статистика.

Цената на чинење на средствата изградени во сопствена режија се состои од трошокот за материјали, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање при изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен истите да се завршат и подготват за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошоци на периодот во кој настанале.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи во Друштвото поврзани со таа ставка и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек, доколку такви постојат.

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува право пропорционално со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивната резидуална вредност низ проценетиот век на употреба и тоа како што следи:

|                                  | 2021        | 2020        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Градежни објекти                 | 5-40 години | 5-40 години |
| Погонска опрема                  | 4-10 години | 4-10 години |
| Останата опрема и моторни возила | 4-10 години | 4-10 години |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со сметководствената вредност на средствата што се оттуѓуваат. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

## 3.2. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- Е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- Набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и корегира најмалку еднаш годишно.

### 3.2.1. Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот односно со одржувањето на компјутерските софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства, се амортизираат користејќи ја правопрпорционално метода во текот на период од 5 години.

## 3.3. Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите во сопственост на Друштвото кои се чуваат пред се за остварување на приходи од нивно изнајмување наместо за употреба во редовното работењето, се признаваат како вложувања во недвижности наменети за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување кои се однесуваат од производствени погони се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста и



евентуалното резервирање поради обезвреднување. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за негово веродостојно утврдување. Имено, споредливи те пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа не постојат ниту алтернативни проценки засновани на проекции за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивната резидуална вредност низ проценетиот век на употреба.

### 3.4. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на условите укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива при продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекуваат да произлезат со континуираната употреба на средствата или од нивното оттуѓување на крајот на корисниот век. Надоместливите износи се проценуваат на поединечните средства или ако тоа не е можно, на целата група на средства која генерира готовина.

### 3.5. Вложувања во придружени друштва и учество во заеднички вложувања

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку:

- застапеност во одборот на директори,
- учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки,
- материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и
- учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права.

Вложувањата во придружените друштва се евидентираат според методот на главнина. Според методот на главнина, вложувањето во придружените друштва првично се признава по набавна вредност, а последователно набавната вредност се зголемува или намалува зависно од учеството во добивката и загубата на придружените друштва по датумот на нивното стекнување. Кога набавната вредност на вложувањето се зголемува, за учеството во добивката на придруженото друштво, тогаш со распределба на добивката од придруженото друштво се врши намалување на претходно зголемените вложувања.

Доколку уделот во загубата на придруженото друштво е еднаков или го надминува учеството во придруженото друштво, тогаш во тој случај се прекинува со признавање на делот во понатамошните загуби.

Тутунски Комбинат АД Прилеп има заедничко вложување со Филип Морис Интернационал по склучен договор за формирање на ново друштво со назив Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје. Според одредбите од тој договор, остварената добивка во ново формираното друштво се распределува по соодносот 49% за Тутунски Комбинат АД Прилеп а 51% за Филип Морис Интернационал. Оваа распределба се врши по методот на главнина.

### 3.6. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите на набавката на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

#### 3.6.1. Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања.



### 3.6.2. Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата односно на датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде финансиското средство. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правото за примање на истите или по нивното пренесување ако Друштвото значително ги пренело сите ризици и користи од сопственоста врз финансиските средства. Финансиските средства расположливи за продажба последователно се евидентираат по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата последователно се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски средства расположливи за продажба, кредитите и побарувањата почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците од трансакциите.

Кога финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, претходно акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка и во резервите се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат.

Каматите од средствата расположливи за продажба пресметани врз основа на ефективна каматна стапка се признаваат во добивката/загубата како финансиски приходи. Приходите од дивиденди и од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивките/загубите како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

### 3.6.3. Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на истите или по нивното пренесување ако Друштвото ги пренело значајно сите ризици и користи од сопственоста врз финансиските средства.

### 3.6.4. Обезвреднување на финансиските средства

#### А) Средства евидентирани по амортизациона набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или на група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства се оштетени и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата при што настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплатата на главницата и каматата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промени во економските услови кои кореспондираат со загуба.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови, дисконтирани со примена на изворна ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Друштвото може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективна вредност на инструментот користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признатата загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

#### Б) Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должничките хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во следната точка.

(а) Кај сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгираното опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба измерена како разлика помеѓу набавната вредност и тековната објективна вредност намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирање на обезвреднувањето во добивките или загубите, загубата поради обезвреднување се намалува преку тековните добивки односно загуби. Кај сопственичките финансиски средства расположливи за продажба, анулирање на обезвреднувањето не се евидентира преку добивки и загуби и секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

### 3.7. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат а нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или кога истовремено се реализираат средствата и подмируваат обврските.

### 3.8. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажната вредност намалена за трошоците за завршување на продажбата, маркетингот и дистрибуцијата. Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек која ги вклучува трошоците направени за нивна набавка, за нивна достава до постоечката локација и за нивно доведување во состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднакратно при ставање на истиот во употреба, додека амбалажата и автомобилските гуми се отпишуваат 100% при ставање во употреба.

### 3.9. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи кои се побаруваат од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекуваат за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивна објективна вредност а последователно се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањата поради обезвреднување.

Резервирањата поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и дадени позајмици согласно нивните оригинални услови за плаќање.

Значителни финансиски потешкотии кај должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање, претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби, со признавање

на резервирање поради безвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради безвреднување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплативост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

### 3.10. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на извештајот за парични текови:

- а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

### 3.11. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

#### А) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции

#### Б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнување на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување.

#### В) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се оттуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### Г) Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни и други резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки односно загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### Д) Акумулирани загуби

Акумулираните загуби ги вклучуваат загубите од тековниот и претходните периоди.

### 3.13. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

#### 3.13.1. Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок до една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентираат по нивната објективна вредност а последователно според нивната измерена амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.13.2. Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност а разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за уште најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

### 3.14. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### 3.15. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен временски период да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити, каде се очекуваат трошоците за квалификуваните средства да се одземаат од трошоците за позајмување, можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмување се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

### 3.16. Наем

Друштвото признава постоење на наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство односно средства, или со договорот се пренесува правото за употреба на тие средства.

#### 3.16.1. Друштвото како закупопримач

Финансискиот наем преставува тековен закуп на средството, кој на Друштвото суштински му ги пренесува сите ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивна објективна вредност или ако е пониска, тогаш по нивната сегашната вредност на минималните плаќања за наем. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наем со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според периодот за наем, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот за наем. Со состојба на 31 декември Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Исплатите за оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на периодот на наемот. Поврзаните трошоци како што се трошоците за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување. Со состојба на 31 декември Друштвото има класифицирано средства во оваа категорија.

#### 3.16.2. Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приходот од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои настанале. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Во тековната 2021 година Друштвото има евидентирано трансакции кои претставуваат оперативен наем.

### 3.17. Данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековен и одложен данок на добивка.

#### 3.17.1. Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночен кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамките на одреден период или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска во наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката, имаат обврска да пресметаат и платат покрај данок на личен доход и данок на добивка.

#### 3.17.2. Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

### 3.18. Надомести за вработените

#### 3.18.1. Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни нето плати исплатени по работник во РСМ во последните три месеци. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни нето плати исплатени на работникот. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените.

#### 3.18.2. Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

### 3.19. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавката на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во тој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи, се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

### 3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат тогаш кога Друштвото има тековна обврска како резултат на минат настан и кога постои веројатност дека ќе има одлив на средства за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена за износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

Таму каде што дел или сите потребни издатоци за подмирување на резервирањата се очекува да бидат надоместени од друга страна, надоместувањето се признава кога навистина е извесно дека ќе биде примено доколку Друштвото ја подмири обврската. Надоместувањето се признава како посебно средство во Извештајот за финансиската состојба. Износот кој се признава за надоместување не треба да го надмине износот на резервирањето. Во Извештајот за сеопфатна добивка, расходот кој се однесува за резервирања се признава во нето износ кој е признаен за надоместување.

### 3.21. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат при што се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе преставува прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идните трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.



#### 3.21.1. Приходи од продажба - продажба на големо - цигари, режан и ферментиран тутун и филтер стапчиња

Приходот од продажба на производи се признаваат во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфичните критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат за разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

#### 3.21.2. Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### 3.21.3. Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства дадени под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на периодот на наем. Непредвидените наемнини доколку ги има, се признаваат како интегрален дел на вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

#### 3.21.4. Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата по обврските по кредити и позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за кредити и позајмици се признаваат во добивките или загубите со користење на методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.21.5. Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на истата.

#### 3.21.6. Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на настанување на потрошокот на сировините и материјалите и на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

### 3.22. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото се евидентира како обврска во финансиските извештаи во периодот кога таа се одобрува од акционерите на Друштвото.

### 3.23. Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства по основ на овие обврски. Исто така, неизвесни средства не се евидентираат во финансиските извештаи, но само се обелоденуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесната загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известувањето или кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

### 3.24. Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај другите деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамките на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

#### 3.24.1. Деловни сегменти

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент а тоа е производство на тутунски производи, ферментација на тутун и преработка на тутун.

### 3.24.2. Географски сегменти

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Северна Македонија.

## 3.25. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## 3.26. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на овој вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во Белешката 28.

#### 4.1.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во тековната 2021 година Друштвото користи вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема овој вид на ризик.

Ризикот од каматните стапки се оценува во зависност од тоа дали договорите за кредити се со фиксна или променлива каматна стапка. Имајќи го во предвид фактот дека Друштвото во 2021 година користи краткорочни и долгорочни кредити со варијабилна каматна стапка, сензитивноста од промена на



каматните стапки за +/- 2% на годишно ниво се ефектуира со зголемување или намалување на остварената добивка и истата е дадена во продолжение.

#### 4.1.4. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има еден значаен купувач но нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека со истиот има склучено повеќе годишен договор за деловна соработка (до 2024 година).

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години, во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

#### 4.1.7. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиските средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност со рок од максимум една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба и обврските по однос на долгорочните кредити.

## 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

| Долгорочна задолженост                                   | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                          | 2021                | 2020           |
| Долгорочни обврски                                       | 319.605             | 435.017        |
| Парични средства и парични еквиваленти                   | 27.669              | 31.750         |
| <b>Нето обврски</b>                                      | <b>291.936</b>      | <b>403.267</b> |
| Вкупно капитал и резерви                                 | 224.515             | 88.875         |
| <b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b> | <b>130,03%</b>      | <b>453,75%</b> |

| Вкупна задолженост                                           | Во илјади (000) МКД |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                              | 2021                | 2020          |
| Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)                    | 794.487             | 820.305       |
| Вкупни средства                                              | 1.019.002           | 909.180       |
| <b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b> | <b>77,97%</b>       | <b>90,22%</b> |

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

|       | Во илјади (000) МКД |        |         |       |        |        |
|-------|---------------------|--------|---------|-------|--------|--------|
|       | Средства            |        | Обврски |       | Салдо  |        |
|       | 2021                | 2020   | 2021    | 2020  | 2021   | 2020   |
| ЕУР   | 62.315              | 33.629 | (127)   | 2.295 | 62.442 | 31.334 |
| УСД   | 86                  | 79     | 6       | 6     | 80     | 73     |
| ГБП   | -                   | -      | (53)    | (7)   | (53)   | (7)    |
| Други | -                   | -      | -       | -     | -      | -      |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

|                   | Во илјади (000) МКД |              |                   |                |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                   | Зголемување за 10%  |              | Намалувања за 10% |                |
|                   | 2021                | 2020         | 2021              | 2020           |
| ЕУР               | 6.244               | 3.133        | (6.244)           | (3.133)        |
| УСД               | 8                   | 7            | (8)               | (7)            |
| ГБП               | (5)                 | (1)          | 5                 | 1              |
| Други             | -                   | -            | -                 | -              |
| <b>Нето ефект</b> | <b>6.247</b>        | <b>3.139</b> | <b>(6.247)</b>    | <b>(3.139)</b> |

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следи:

|                                                |  |  | Во илјади (000) МКД |                |
|------------------------------------------------|--|--|---------------------|----------------|
| Финансиски средства                            |  |  | 2021                | 2020           |
| <b>Некаматносни</b>                            |  |  |                     |                |
| Парични средства                               |  |  | 27.669              | 31.750         |
| Побарувања од купувачи                         |  |  | 63.325              | 40.313         |
| Дадени аванси                                  |  |  | 136                 | 136            |
| Останати побарувања                            |  |  | 2.346               | 8.002          |
| Вложувања расположливи за продажба             |  |  | 185.770             | 92.251         |
| <b>Вкупно</b>                                  |  |  | <b>279.246</b>      | <b>172.452</b> |
| <b>Каматносни со променлива каматна стапка</b> |  |  |                     |                |
| Парични средства на сметки                     |  |  | -                   | -              |
| Дадени депозити во банки                       |  |  | -                   | -              |
| Дадени заеми на поврзани друштва               |  |  | -                   | -              |
| <b>Вкупно</b>                                  |  |  | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| <b>Финансиски обврски</b>                      |  |  |                     |                |
| <b>Некаматносни</b>                            |  |  |                     |                |
| Обврски кон добавувачи                         |  |  | 10.773              | 14.432         |
| Останати тековни обврски                       |  |  | 29.431              | 163.657        |

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>40.204</b>  | <b>178.089</b> |
| <b>Каматоносни со фиксна каматна стапка</b>     |                | -              |
| Кредит од Халк Банка                            | 180.743        | 52.782         |
| Останати обврски                                | 137.652        | 155.479        |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>318.395</b> | <b>208.261</b> |
| <b>Каматоносни со променлива каматна стапка</b> |                | -              |
| Кредит од Комерцијална и НЛБ Банка (синдициран) | 291.500        | 207.200        |
| Кредит од Охридска Банка                        | 67.789         | 134.739        |
| Кредит од Комерцијална Банка                    | 76.598         | 92.017         |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b>435.888</b> | <b>433.956</b> |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматните стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

|                   | Во илјади (000) денари  |              |                        |                |
|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------|
|                   | Зголемување за 2% поени |              | Намалувања за 2% поени |                |
|                   | 2021                    | 2020         | 2021                   | 2020           |
| Земени кредити    | 8.718                   | 8.679        | (8.718)                | (8.769)        |
| <b>Нето ефект</b> | <b>8.718</b>            | <b>8.679</b> | <b>(8.718)</b>         | <b>(8.769)</b> |

#### 4.2.4. Ризик од ликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

|                                           | Во илјади (000) денари |               |             |               |                  |                |                |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
|                                           | Недоспеани             | До 3 месеци   | До 4 месеци | Од 4-6 месеци | Од 6 до 1 година | Над 1 година   | Вкупно         |
| Парични средства                          | -                      | 27.669        | -           | -             | -                | -              | 27.669         |
| Побарувања од купувачи                    | 10.330                 | 52.375        | 3           | -             | 12               | 603            | 63.325         |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи | -                      | 136           | -           | -             | -                | -              | 136            |
| Побарувања од вработени                   | -                      | 158           | -           | -             | -                | -              | 158            |
| Останати побарувања                       | -                      | 2.188         | -           | -             | -                | -              | 2.188          |
| Вложувања расположливи за продажба        | -                      | 9.039         | -           | -             | -                | -              | 9.039          |
| <b>Вкупно средства</b>                    | <b>10.330</b>          | <b>91.825</b> | <b>3</b>    | <b>-</b>      | <b>12</b>        | <b>603</b>     | <b>102.515</b> |
| Обврски спрема добавувачи                 | 10.140                 | 384           | 164         | 4             | 305              | (224)          | 10.773         |
| Обврски за аванси депозити и кауции       | -                      | -             | -           | -             | -                | -              | -              |
| Обврски по земи и кредити                 | -                      | -             | -           | -             | 446.405          | 319.605        | 766.010        |
| Останати обврски                          | -                      | -             | -           | -             | 17.704           | -              | 17.704         |
| <b>Вкупно обврски</b>                     | <b>10.140</b>          | <b>384</b>    | <b>164</b>  | <b>4</b>      | <b>464.108</b>   | <b>319.605</b> | <b>794.487</b> |

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

| Приходи од продажба                                                   | Во илјади (000) МКД |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                                                       | 2021                | 2020    |
| Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство | 792.419             | 758.586 |

|                                                                      |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Реализација на тутун за извоз                                        | 792.394          | 758.586        |
| Реализација на услуга за извоз                                       | 25               | -              |
| <b>Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата</b>  | <b>259.425</b>   | <b>98.789</b>  |
| Приходи од продажба на лепила во земјата                             | 273              | 445            |
| Приходи од продажба на лепило за Филип Морис                         | 6                | 14             |
| Приходи од продажба на производи во земјата                          | 195.245          | 40.170         |
| Приходи од продажба на услуги во земјата                             | 3.426            | 5.340          |
| Приходи од продажба на филтер стапчиња за Филип Морис                | 1.162            | 1.354          |
| Приходи од продажба на цигари за Филип Морис                         | 59.313           | 51.466         |
| <b>Приходи од наемнини</b>                                           | <b>12.172</b>    | <b>12.147</b>  |
| Приходи од наемнина                                                  | 12.172           | 12.147         |
| <b>Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата</b>               | <b>134</b>       | <b>84</b>      |
| Реализација бифе 6                                                   | 134              | 84             |
| <b>Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци</b> | <b>7.801</b>     | <b>7.252</b>   |
| Приходи од продажба на резервни делови и отпадоци                    | 306              | 138            |
| Приход од продажба на материјали                                     | 1.145            | 754            |
| Приходи од продажба на материјали на тутунопроизводители             | 6.350            | 6.360          |
| <b>Останати приходи од продажба на неповрзани друштва</b>            | <b>10.791</b>    | <b>10.875</b>  |
| Приходи од надомест за отстапување на лиценца за цигари              | 10.791           | 10.875         |
| <b>Вкупно</b>                                                        | <b>1.082.741</b> | <b>887.732</b> |

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

|                                                             | Во илјади (000) МКД |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Останати приходи                                            | 2021                | 2020          |
| Вишоци                                                      | 665                 | 179           |
| Добивки од продажба на материјали и отпадоци                | 21.814              | 16.407        |
| Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства | -                   | 68            |
| Останати приходи од работењето                              | 143                 | 102           |
| <b>Вкупно</b>                                               | <b>22.623</b>       | <b>16.755</b> |

## БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

|                                                                                        | Во илјади (000) МКД |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Промена на вредноста на залихи                                                         | 2021                | 2020          |
| Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината       | 93.834              | 3.194         |
| Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината        | 2.072               | 93.834        |
| <b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b> | <b>(91.762)</b>     | <b>90.640</b> |

Поради фактот што вредноста на залихите на почетокот од годината е поголема од вредноста на залихите на крајот на годината, за разликата од (91.762) илјади денари пресметковно треба да се зголемат трошоците од класа 4 (четири).

## БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

|                                                      | Во илјади (000) МКД |                |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Трошоци за сировини и материјали                     | 2021                | 2020           |
| Трошоци за енергија                                  | 25.360              | 18.010         |
| Трошоци за резервни делови и материјали за одржување | 5.615               | 7.657          |
| Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми      | 1.065               | 444            |
| Трошоци за сировини и материјали                     | 574.221             | 645.644        |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>606.261</b>      | <b>671.755</b> |

## БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

|                                                                                                 | Во илјади (000) МКД |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Набавна вредност на продадени стоки                                                             | 2021                | 2020         |
| Набавна вредност на продадени добра (стоки)                                                     | 137                 | 84           |
| Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење | 4.851               | 4.493        |
| <b>Вкупно</b>                                                                                   | <b>4.988</b>        | <b>4.577</b> |

## БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

|                                                                                                 | Во илјади (000) МКД |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми | 2021                | 2020          |
| Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци                            | 26.050              | 21.541        |
| <b>Вкупно</b>                                                                                   | <b>26.050</b>       | <b>21.541</b> |

## БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

|                                                   | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Услуги со карактер на материјални трошоци         | 2021                | 2020           |
| Комунални услуги                                  | 6.305               | 5.818          |
| Наем лизинг                                       | 389                 | 1.214          |
| Останати услуги                                   | 153.247             | 116.781        |
| Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет    | 2.756               | 2.717          |
| Транспортни услуги                                | 13.146              | 7.209          |
| Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми | 46                  | 129            |
| Услуги за одржување и заштита                     | 5.371               | 5.543          |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>181.260</b>      | <b>139.411</b> |

## БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| Останати трошоци на работењето                                                                              | Во илјади (000) МКД |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                             | 2021                | 2020          |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет                                                                 | 2.407               | 1.777         |
| Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки                                              | 503                 | 4.703         |
| Останати трошоци на работењето                                                                              | 28.173              | 21.822        |
| Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители | 2.554               | 2.421         |
| Трошоци за осигурување                                                                                      | 3.712               | 3.238         |
| Трошоци за репрезентација                                                                                   | 1.423               | 1.177         |
| Трошоци за спонзорства и донации                                                                            | 1.624               | 2.395         |
| Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци                                                     | 530                 | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                                                               | <b>40.925</b>       | <b>37.532</b> |

## БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

| Трошоци за вработени                                    | Во илјади (000) МКД |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                         | 2021                | 2020           |
| Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци | -                   | 481            |
| Останати трошоци за вработените                         | 8.397               | 7.327          |
| Плата и надоместоци на плата бруто                      | 130.215             | 115.173        |
| <b>Вкупно</b>                                           | <b>138.612</b>      | <b>122.981</b> |

## БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

| Амортизација на основни средства | Во илјади (000) МКД |               |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                  | 2021                | 2020          |
| Трошоци за амортизација          | 23.028              | 23.175        |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>23.028</b>       | <b>23.175</b> |

## БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства              | Во илјади (000) МКД |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                   | 2021                | 2020      |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања | 27                  | 34        |
| <b>Вкупно</b>                                                     | <b>27</b>           | <b>34</b> |

## БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| Останати расходи од работењето            | Во илјади (000) МКД |      |
|-------------------------------------------|---------------------|------|
|                                           | 2021                | 2020 |
| Кусоци, кало, растур, расипување и кршење | -                   | 7    |
| Останати расходи од работењето            | 3                   | 207  |

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| <b>Вкупно</b> | <b>3</b> | <b>214</b> |
|---------------|----------|------------|

## БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

| Финансиски приходи                                                                 | Во илјади (000) МКД |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                    | 2021                | 2020           |
| Останати финансиски приходи                                                        | 1                   | -              |
| Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 1.965               | 45             |
| Приходи од вложувања во поврзани друштва                                           | 194.450             | 107.883        |
| <b>Вкупно</b>                                                                      | <b>196.416</b>      | <b>107.929</b> |

Приходите од вложувања во поврзани друштва се однесуваат на учеството на Тутунски Комбинат АД Прилеп во капитално поврзаното друштвото Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје по основ на заедничко вложување со Филип Морис Интернационал во сооднос 49% - 51%. Сметководствено, согласно меѓусебната комуникација, евидентирани се како вложувања во придружени друштва – учество во заеднички вложувања (конто 031) и финансиски приходи (приходи од вложување во поврзани друштва и останати надолупнувања). Делот од дивиденда кој според вложувањето во капитално поврзаното друштво Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје му припаѓа на Тутунски Комбинат АД Прилеп е во износ од 175.679 илјади денари. Дополнувањето на дивидендата е во износ од 23.959 илјади денари. Разликата која се јавува помеѓу остварените приходи од вложувањето во поврзани друштва и дивидендата која му припаѓа на Друштвото според уделот (194.450 - 175.679 илјади денари) односно износот од 18.771 илјади денари се однесува на дел од дивиденда исплатена во претходната година.

|                                                                      | Во илјади (000) МКД |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                      | 2021                | 2020 |
| Финансиски резултат на Друштвото ФМТКП ДОО Скопје                    | 358.529             |      |
| Дивиденда за распределба                                             | 358.529             |      |
| Учество на Тутунски Комбинат АД Прилеп во дивидендата за распределба | 49%                 |      |
| Дивиденда која му припаѓа на Тутунски Комбинат АД Прилеп             | 175.679             |      |

## БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

| Финансиски расходи                                                                 | Во илјади (000) МКД |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    | 2021                | 2020          |
| Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                   | 46.570              | 47.320        |
| Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 3.679               | 3.511         |
| <b>Вкупно</b>                                                                      | <b>50.248</b>       | <b>50.831</b> |

## БЕЛЕШКА 19. УДЕЛИ ВО ДОБИВКАТА (ЗАГУБАТА) НА ПРИДРУЖЕНИТЕ ДРУШТВА

Во 2014 година Друштвото стекна капитално учество од 49% во новооснованото Друштво Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје со внесен паричен влог во износ од 151 илјади денари. Основната дејност на Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје е трговија на големо со производи од тутун. Капиталното учество во ова придружено друштво е евидентирано по набавна вредност а последователно евидентирано со примена на методот на главнина. Финансиската состојба и резултатите од работењето на придруженото друштво за разгледуваните периоди е како што следи:

|                                   | Во илјади (000) МКД |                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| Извештај за финансиската состојба | 2021                | 2020             |
| Нетековни средства                | 168.290             | 39.548           |
| Тековни средства                  | 896.784             | 1.140.564        |
| <b>Вкупно средства</b>            | <b>1.065.074</b>    | <b>1.180.112</b> |
|                                   |                     |                  |
| Долгорочни обврски                | 4.152               | 4.563            |
| Тековни обврски                   | 700.516             | 994.333          |
| <b>Вкупно обврски</b>             | <b>704.668</b>      | <b>998.896</b>   |
| <b>Нето средства</b>              | <b>360.406</b>      | <b>181.216</b>   |

|                                      | Во илјади (000) МКД |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Извештај за сеопфатна добивка        | 2021                | 2020            |
| Приходи                              | 1.830.629           | 1.228.913       |
| Расходи                              | (1.426.877)         | (1.021.892)     |
| <b>Добивка пред оданочување</b>      | <b>403.752</b>      | <b>207.021</b>  |
| <b>Данок на добивка</b>              | <b>(45.223)</b>     | <b>(27.961)</b> |
| <b>Добивка/загуба по оданочување</b> | <b>358.529</b>      | <b>179.060</b>  |

Пресметката на уделот во резултатите од работењето на ФМТКП ДОО Скопје согласно методот на главнина е:

|                                                     | Во илјади (000) МКД |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Извештај за сеопфатна добивка                       | 2021                | 2020          |
| Нето средства                                       | 360.406             | 181.216       |
| Учество од 49% во нето средствата                   | 176.599             | 88.796        |
| <b>Износ на вложувањето во придруженото друштво</b> | <b>151</b>          | <b>151</b>    |
| <b>Признаен удел во позитивните нето средства</b>   | <b>176.750</b>      | <b>88.947</b> |
| <b>Непризнаен удел во негативните нето средства</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>      |

Разликата во износ од 1.071 илјади денари која се јавува помеѓу дивидендата за Тутунски комбинат АД Прилеп прикажана во Белешка 17 (175.679 илјади денари) и пресметаниот и признат удел во позитивните нето средства за годината во износ од 176.750 илјади денари, Друштвото ќе ја книжи во наредната 2021 година кога целиот износ на дивиденда ќе биде исплатен од страна на Филип Морис Тутунски Комбинат ДОО Скопје.

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

|                                 | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Добивка/Загуба пред оданочување | 2021                | 2020          |
| Добивка пред оданочување        | 138.614             | 31.004        |
| <b>Вкупно</b>                   | <b>138.614</b>      | <b>31.004</b> |

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка по стапка од 10% (2020: 10%).

|                                    | Во илјади (000) МКД |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|
| Пресметка на данок на добивка      | 2021                | 2020   |
| Финансиски резултат од БУ          | 138.614             | 31.004 |
| Непризнати расходи за даночни цели | 4.715               | 8.707  |



|                                                   |              |           |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Даночна основа                                    | 143.329      | 39.711    |
| Намалување на даночна основа                      | 101.864      | 153.706   |
| Даночна основа по намалување                      | 41.464       | (113.995) |
| Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа) | 4.146        | -         |
| Намалување на пресметаниот данок на добивка       | (240)        | -         |
| <b>Пресметан данок на добивка по намалување</b>   | <b>3.906</b> | <b>-</b>  |

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

|                     | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | 2021                | 2020          |
| Нето добивка/загуба |                     |               |
| Нето добивка/загуба | 134.707             | 31.004        |
| <b>Вкупно</b>       | <b>134.707</b>      | <b>31.004</b> |

## БЕЛЕШКА 23. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

|                                                                                   | Во илјади (000) МКД |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                   | 2021                | 2020         |
| Останата сеопфатна добивка                                                        |                     |              |
| Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба | 933                 | (759)        |
| <b>Вкупно</b>                                                                     | <b>933</b>          | <b>(759)</b> |

## БЕЛЕШКА 24. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

|                                 | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 | 2021                | 2020          |
| Вкупна сеопфатна добивка/загуба |                     |               |
| Вкупна сеопфатна добивка/загуба | 135.640             | 30.245        |
| <b>Вкупно</b>                   | <b>135.640</b>      | <b>30.245</b> |

## БЕЛЕШКА 25. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

|                                                                  | Во МКД       |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                  | 2021         | 2020         |
| Добивка/Загуба по оданочување                                    | 134.707.143  | 31.003.850   |
| Добивка/Загуба која им припаѓа на имателите на приоритетни акции | 2.007.136    | 461.957      |
| Добивка/Загуба која припаѓа на имателите на обични акции         | 132.700.007  | 30.541.893   |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек                | 2.701.030    | 2.701.030    |
| <b>Основна добивка по акција (денари по акција)</b>              | <b>49,13</b> | <b>11,31</b> |

## БЕЛЕШКА 26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Вид на нематеријални средства                          | Во илјади (000) МКД      |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                        | Софтвер и останати права | Вкупно        |
| <b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)</b> | <b>7.999</b>             | <b>7.999</b>  |
| - директни зголемувања                                 | 8.576                    | 8.576         |
| - прекнижување                                         | -                        | -             |
| - останати зголемувања и намалувања                    | -                        | -             |
| - расходи и оттуѓување                                 | -                        | -             |
| - ревалоризација                                       | -                        | -             |
| <b>Состојба на НС на 31.12.2021</b>                    | <b>16.576</b>            | <b>16.576</b> |
| <b>Исправка на НС на 01.01.2021</b>                    | <b>3.750</b>             | <b>3.750</b>  |
| - амортизација                                         | 1.706                    | 1.706         |
| - останати зголемувања/намалувања                      | -                        | -             |
| - расходи и отуѓување                                  | -                        | -             |
| - ревалоризација                                       | -                        | -             |
| <b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2021</b>      | <b>5.457</b>             | <b>5.457</b>  |
| <b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2021</b>            | <b>11.119</b>            | <b>11.119</b> |

| Вид на нематеријални средства                          | Во илјади (000) МКД      |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                        | Софтвер и останати права | Вкупно       |
| <b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2020)</b> | <b>5.478</b>             | <b>5.478</b> |
| - директни зголемувања                                 | 2.522                    | 2.522        |
| - прекнижување                                         | -                        | -            |
| - останати зголемувања и намалувања                    | -                        | -            |
| - расходи и оттуѓување                                 | -                        | -            |
| - ревалоризација                                       | -                        | -            |
| <b>Состојба на НС на 31.12.2020</b>                    | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b> |
| <b>Исправка на НС на 01.01.2020</b>                    | <b>2.930</b>             | <b>2.930</b> |
| - амортизација                                         | 821                      | 821          |
| - останати зголемувања/намалувања                      | -                        | -            |
| - расходи и отуѓување                                  | -                        | -            |
| - ревалоризација                                       | -                        | -            |
| <b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2020</b>      | <b>3.751</b>             | <b>3.751</b> |
| <b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2020</b>            | <b>4.249</b>             | <b>4.249</b> |

Друштвото во тековната 2021 година има новонабавени нематеријални средства во вкупен износ од 8.576 илјади денари. Дел од овој износ се однесуваат на:

- Интегриран систем за дисперзиран откуп на тутун во износ од 6.840 илјади денари;

## БЕЛЕШКА 27. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Вид на основно средство | Во илјади (000) МКД |                  |                    |                                                                      |        |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                         | Земјишта            | Градежни објекти | Постројки и опрема | Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства | Вкупно |

Тутунски Комбинат АД Прилеп  
Белешки кон финансиските извештаи

|                                                                        |                |                  |                |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)</b> | <b>265.258</b> | <b>1.162.649</b> | <b>704.789</b> | <b>175.689</b> | <b>2.308.386</b> |
| -директни зголемувања                                                  | -              | 11.967           | 4.257          | 52             | 16.277           |
| -прекнижување                                                          | -              | -                | -              | -              | -                |
| -останати зголемувања и намалувања                                     | -              | -                | -              | -              | -                |
| -расходи и оттуѓување                                                  | -              | -                | 19             | 135            | 154              |
| -ревалоризација                                                        | -              | -                | -              | -              | -                |
| <b>Состојба на основните средства на 31.12.2021</b>                    | <b>265.258</b> | <b>1.174.616</b> | <b>709.027</b> | <b>175.607</b> | <b>2.324.509</b> |
| <b>Исправка на основните средства 01.01.2021</b>                       |                | <b>1.101.236</b> | <b>677.098</b> | <b>173.136</b> | <b>1.951.470</b> |
| -амортизација                                                          |                | 13.595           | 6.166          | 569            | 20.331           |
| -останати зголемувања/намалувања                                       |                | -                | -              | -              | -                |
| -расходи и отуѓување                                                   |                | -                | 19             | 135            | 154              |
| -ревалоризација                                                        |                | -                | -              | -              | -                |
| <b>Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021</b>         |                | <b>1.114.831</b> | <b>683.245</b> | <b>173.570</b> | <b>1.971.646</b> |
| <b>Сегашна вредност на 31.12.2021</b>                                  | <b>265.258</b> | <b>59.785</b>    | <b>25.783</b>  | <b>2.037</b>   | <b>352.862</b>   |

| Вид на основно средство                                                | Во илјади (000) МКД |                  |                    |                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                        | Земјишта            | Градежни објекти | Постројки и опрема | Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства | Вкупно           |
| <b>Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)</b> | <b>262.258</b>      | <b>1.157.851</b> | <b>706.923</b>     | <b>176.266</b>                                                       | <b>2.306.298</b> |
| -директни зголемувања                                                  | -                   | 4.797            | 1.324              | -                                                                    | <b>6.121</b>     |
| -прекнижување                                                          | -                   | -                | -                  | -                                                                    | -                |
| -останати зголемувања и намалувања                                     | -                   | -                | -                  | -                                                                    | -                |
| -расходи и оттуѓување                                                  | -                   | -                | -3.457             | -575                                                                 | -4.032           |
| -ревалоризација                                                        | -                   | -                | -                  | -                                                                    | -                |
| <b>Состојба на основните средства на 31.12.2021</b>                    | <b>262.258</b>      | <b>1.162.648</b> | <b>704.790</b>     | <b>175.691</b>                                                       | <b>2.308.387</b> |
| <b>Исправка на основните средства 01.01.2021</b>                       |                     | <b>1.086.768</b> | <b>674.178</b>     | <b>173.192</b>                                                       | <b>1.934.138</b> |
| -амортизација                                                          |                     | -14.467          | -6.378             | -519                                                                 | -21.364          |
| -останати зголемувања/намалувања                                       |                     | -                | 3.457              | 575                                                                  | 4.031            |
| -расходи и оттуѓување                                                  |                     | -                | -                  | -                                                                    | -                |
| -ревалоризација                                                        |                     | -                | -                  | -                                                                    | -                |
| <b>Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021</b>         |                     | <b>1.101.235</b> | <b>677.099</b>     | <b>173.137</b>                                                       | <b>1.951.471</b> |
| <b>Сегашна вредност на 31.12.2021</b>                                  | <b>265.258</b>      | <b>61.413</b>    | <b>27.691</b>      | <b>2.554</b>                                                         | <b>356.916</b>   |

Во оваа белешка е прикажана состојбата и движењето на недвижностите (градежите, опремата, алатот и транспортните средства). Имено во текот на 2021 година ново набавените основни средства се во вкупен износ од 16.277 илјади денари.

Дел од набавките на основни средства се однесуваат на:

- ПВЦ прозорци, алуминиумски врати со панел плочи во износ од 1.763 илјади денари;
- Систем за пери метарска заштита во износ од 1.776 илјади денари;
- Крово покривачки лимарски работи во износ од 1.795 илјади денари;

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности. Значаен дел од материјалните средства се дадени како хипотека или рачен

залог за обезбедување по кредитни задолженија спрема деловните банки при што истите аналитички се наведени во Белешките 34 и 35.

## БЕЛЕШКА 28. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

|                                                      | Во илјади (000) МКД |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                      | 2021                | 2020         |
| <b>Вложувања во недвижности</b>                      |                     |              |
| Вложувања во недвижности за наем                     | 39.635              | 39.635       |
| Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности | (33.588)            | (32.598)     |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>6.047</b>        | <b>7.038</b> |

Вложувањата во недвижности се однесуваат на изнајмени производни хали од страна на Тутунски комбинат АД Прилеп и тоа како оперативен наем, на капитално поврзаното Друштво Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје согласно меѓусебниот договор од 30 јули 2014 година за времетраење од 10 години. Амортизацијата во тековната 2021 година изнесува 991 илјада денари.

## БЕЛЕШКА 29. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

|                                                                                                         | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                         | 2021                | 2020          |
| <b>Долгорочни финансиски средства</b>                                                                   |                     |               |
| <b>Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)</b> | <b>176.882</b>      | <b>84.297</b> |
| Вложување во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)        | 176.731             | 84.146        |
| Филип Морис ДОО Скопје                                                                                  | 151                 | 151           |
| <b>Вредносно усогласување на долгорочните финансиски средства</b>                                       | <b>1.742</b>        | <b>809</b>    |
| АД ЈУГОТУТУН СКОПЈЕ                                                                                     | (4)                 | (4)           |
| Табак Охрид                                                                                             | (3.528)             | (3.528)       |
| Уни банка                                                                                               | 5.273               | 4.340         |
| <b>Финансиски средства кои се чуваат до доспевање</b>                                                   | <b>7.146</b>        | <b>7.146</b>  |
| АД ЈУГОТУТУН СКОПЈЕ                                                                                     | 518                 | 518           |
| АКЦИИ ТАБАК ОХРИД                                                                                       | 3.528               | 3.528         |
| АКЦИИ УНИ БАНКА                                                                                         | 3.100               | 3.100         |
| <b>Вкупно</b>                                                                                           | <b>185.770</b>      | <b>92.251</b> |

Вложувањата во горе наведените субјекти се под 20% од капиталот на овие друштва, освен вложувањето во капитално поврзаното друштво Филип Морис Тутунски Комбинат ДОО Скопје кое изнесува 49% од капиталот на ова Друштво.

## БЕЛЕШКА 30. ЗАЛИХИ

|                                                                 | Во илјади (000) МКД |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                 | 2021                | 2020           |
| <b>Залихи</b>                                                   |                     |                |
| Залиха на сировини и материјали                                 | 329.216             | 244.793        |
| Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми | 8.820               | 11.381         |
| Залихи на недовршено производство                               | 118                 | 618            |
| Готови производи                                                | 1.954               | 93.216         |
| Стоки                                                           | 190                 | 193            |
| <b>Вкупно</b>                                                   | <b>340.297</b>      | <b>350.201</b> |

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност намалена за трошоците за завршување на

продажбата, маркетингот и дистрибуцијата. Трошокот за материјали и резервни делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек која ги вклучува трошоци направени за нивна набавка, за нивна достава до постоечката локација и до состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Под ситен инвентар се евидентираат средствата кои се трошат во период пократок од една година и чија набавна вредност не надминува 500 евра сметано во денарска противвредност. Согласно сметководствените политики на Друштвото ситниот инвентар се отпишува со калкулативен отпис и тоа 100% при ставање на истиот во употреба.

Залихите на готови производи во тековната 2021 година се во износ од 1.954 илјади денари а се однесуваат на непродаден тутун – готов производ кој се чува во туѓ склад.

### БЕЛЕШКА 31. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

|                                                                                                                                       | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                       | 2021                | 2020          |
| <b>Краткорочни побарувања</b>                                                                                                         |                     |               |
| <b>Побарувања од купувачи</b>                                                                                                         | <b>63.325</b>       | <b>40.313</b> |
| Побарувања од купувачи во земјата                                                                                                     | 883.273             | 879.372       |
| Побарувања од купувачи во странство                                                                                                   | 51.972              | 32.860        |
| Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи                                                                                    | (871.920)           | (871.920)     |
| <b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>                                                                                 | <b>136</b>          | <b>136</b>    |
| Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата                                                                             | 136                 | 136           |
| <b>Побарувања од државата</b>                                                                                                         | <b>2.188</b>        | <b>7.688</b>  |
| Данок на додадена вредност                                                                                                            | -                   | -             |
| Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 2.188               | 7.688         |
| <b>Побарување од вработени</b>                                                                                                        | <b>158</b>          | <b>315</b>    |
| Останати побарувања од вработените                                                                                                    | 158                 | 315           |
| <b>АВР</b>                                                                                                                            | <b>29.432</b>       | <b>18.324</b> |
| Однапред платени трошоци                                                                                                              | 29.432              | 18.324        |
| Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи                                                                                | -                   | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                                                                                         | <b>95.239</b>       | <b>66.776</b> |

Побарувањата од купувачите во земјата се во вкупен износ од 11.353 илјади денари. Нивната старосна структура на 31 Декември е како што следи:

|                                          | Во илјади (000) МКД |              |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                          | 2021                | 2020         |
| <b>Побарувања од купувачи во земјата</b> |                     |              |
| Недоспеани                               | 10.330              | 8.127        |
| Од 60-89 дена                            | 439                 | (1.320)      |
| Од 90-112 дена                           | 3                   | 8            |
| Од 120-179 дена                          | -                   | (29)         |
| Од 180-364 години                        | 13                  | 98           |
| Над 365 дена                             | 568                 | 569          |
| <b>Вкупно</b>                            | <b>11.353</b>       | <b>7.453</b> |

Побарувањата од купувачите во странство се во вкупен износ од 51.972 илјади денари. Нивната старосна структура на 31 Декември е како што следи:

Во илјади (000) МКД

| Побарувања од купувачи во странство | 2021          | 2020          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Недоспеани                          | -             | (20)          |
| Од 60-89 дена                       | 51.937        | 32.835        |
| Од 90-112 дена                      | -             | -             |
| Од 120-179 дена                     | -             | -             |
| Од 180-364 години                   | -             | -             |
| Над 365 дена                        | 35            | 46            |
| <b>Вкупно</b>                       | <b>51.972</b> | <b>32.861</b> |

Активните временски разграничувања во тековната 2021 година се во вкупен износ од 29.432 илјади денари и се однесуваат на взаемни односи со тутунопроизводителите (изнајмување на сменски материјали, картонска амбалажа, конци, скелиња и слично).

## БЕЛЕШКА 32. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

|                                                   | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Парични средства и парични еквиваленти            | 2021                | 2020          |
| Парични средства на трансакциски сметки во денари | 16.941              | 30.693        |
| Девизни сметки                                    | 10.429              | 849           |
| Парични средства во благајна                      | 290                 | 199           |
| Хартии од вредност                                | 9                   | 9             |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>27.669</b>       | <b>31.750</b> |

Од Извештајот за паричните текови прикажан во финансиските извештаи на страна 8 може да се види дека Друштвото има:

|                                              | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Паричен тек                                  | 2021                | 2020           |
| Паричен тек од оперативни активности         | 228.769             | 61.548         |
| Паричен тек од инвестициски активности       | (118.371)           | 32.081         |
| Паричен тек од финансиски активности         | (114.479)           | (101.972)      |
| <b>Нето пораст/намалување на готовината:</b> | <b>(4.081)</b>      | <b>(6.323)</b> |

## БЕЛЕШКА 33. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

|                                               | Во илјади (000) МКД |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Главнина и резерви                            | 2021                | 2020          |
| Основна главнина запишан и уплатен капитал    | 8.594.869           | 8.594.869     |
| Премии врз основа на продажба на обични акции | 396.661             | 396.661       |
| Ревалоризациска резерва                       | 53.039              | 52.106        |
| Резерви                                       | 335                 | 335           |
| Пренесена загуба од претходни години          | (8.955.096)         | (8.986.099)   |
| Добивка за тековната година                   | 134.707             | 31.004        |
| <b>Вкупно</b>                                 | <b>224.515</b>      | <b>88.875</b> |

Од оваа белешка се гледа структурата на капиталот, премиите, резервите, пренесената загуба односно добивка за тековната година. Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

Основната главнина на Друштвото е во износ од 8.594.869 илјади денари а се однесува на 2.741.845 запишани (обични - 2.701.030 и приоритетни – 40.815) акции со номинална вредност од 51,13 евра по акција. Структурата на акционерскиот капитал на 31 декември е како што следи:

|                                  | 31 декември 2021 |              | 31 декември 2020 |              |
|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                  | Број на акции    | % акции      | Број на акции    | % акции      |
| Влада на РСМ                     | 2.232.795        | 82,66%       | 2.232.795        | 82,66%       |
| Фонд на ПИОМ                     | 183.207          | 6,78%        | 183.171          | 6,78%        |
| Останати                         | 285.028          | 10,56%       | 285.064          | 10,56%       |
| <b>Вкупно обични акции</b>       | <b>2.701.030</b> | <b>100%</b>  | <b>2.701.030</b> | <b>100%</b>  |
|                                  |                  |              |                  |              |
| Фонд за ПИОМ – приоритетни акции | 40.815           | 1,49%        | 40.815           | 1,49%        |
| <b>Вкупно:</b>                   | <b>2.741.845</b> | <b>100 %</b> | <b>2.741.845</b> | <b>100 %</b> |

## БЕЛЕШКА 34. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

|                                                    | Во илјади (000) МКД |                |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                    | 2021                | 2020           |
| <b>Долгорочни обврски</b>                          |                     |                |
| <b>Долгорочни обврски по основ на кредити</b>      | <b>186.462</b>      | <b>279.050</b> |
| Комерцијална Банка                                 | 76.598              | 92.017         |
| Охридска банка                                     | 67.790              | 134.739        |
| Халк банка - 964                                   | 37.638              | 52.295         |
| Халк банка - 958                                   | 4.436               | -              |
| <b>Камати по основ на долгорочни кредити</b>       | <b>128</b>          | <b>487</b>     |
| Камата АД за изградба на станбен и деловен простор | -                   | -              |
| Камата Комерцијална Банка                          | 0                   | 0              |
| Камата Охридска Банка                              | -                   | -              |
| Камата Халк банка - 964                            | 106                 | 487            |
| Камата Халк банка - 958                            | 22                  | -              |
| <b>Останати долгорочни обврски</b>                 | <b>133.014</b>      | <b>155.479</b> |
| Долгорочни обврски - Министерство за финансии      | 10.831              | 13.538         |
| АД за изградба на станбен и деловен простор        | 122.183             | 141.941        |
| <b>Вкупно</b>                                      | <b>319.605</b>      | <b>435.017</b> |

Долгорочните обврски се однесуваат на долгорочни кредити склучени со:

- Комерцијална Банка – Договор број 08-2102-2/209 од 11.09.2019 година. Со овој договор на Друштвото му се одобрени средства во износ од 107.001 илјада денари и тоа под следните услови:
  - Рок на враќање – 15.01.2027 година;
  - Грејс период – 15.01.2020 година;
  - Променлива каматна стапка која ќе се определува на секое полугодие;
  - Залог на недвижен имот – камен магацин (КП. 11482/4) и зграда стара цигарна (КП 11482/6);
  - Залог на подвижен имот – Лифтови вградени во стара цигарна фабрика;
  - 3 меници издадени и акцентирани од Друштвото;
- Охридска Банка – Договор број 1207-24087/1 од 19.06.2018 година во износ од 245.682 илјади денари:
  - Рок на враќање – 01.07.2022 година;
  - Променлива каматна стапка – 5% годишно;
  - Средства за обезбедување на побарувањето од банката – издадена бланко меница од страна на корисникот на кредитот.
- Халк Банка – Договор број KR2019/27974 од 18.11.2019 година во износ од 58.300 илјади денари:
  - Рок на враќање – 30.11.2022 година;
  - Фиксна каматна стапка – 5,5% годишно;
  - Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот - катастарска парцела 5741; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи ќе премине во прв ред во Халк Банка по

отплаќањето на обврските спрема УЈП) на недвижен имот – катастарска парцела 11973; хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11482; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи ќе премине во прв ред во Халк Банка по отплаќањето на обврските спрема УЈП) на недвижен имот – катастарска парцела 11482;

- Нотарски акт на меница.

4. Халк Банка – Договор број KR2020/30579 од 30.11.2020 година на износ од 6.500 илјади денари

- Рок на враќање 30.11.2023 година
- Фиксна каматна стапка 5,5% годишна;
- Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред кај Халк Банка) на следниот имот: Катастарска парцела 5741; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11973; хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11482 и број 7700;
- Нотарски акт на меница;

Обврските спрема Министерство за финансии во тековната 2021 година во вкупен износ од 10.831 илјади денари се однесуваат на обврски за легализација на земјиште кое се плаќа на рати (2020: 13.538 илјади денари).

Обврските спрема АД за изградба на станбен и деловен простор во износ од 122.183 илјада денари се однесуваат на реструктуриран претходен кредит добиен од страна на Охридска Банка АД Охрид, преку отплата на 180 месечни рати односно на 15 години. За репрограмирање на паричниот долг, Друштвото има донесено Одлука број 02-4/4-2 од 19.03.2019 година со која се одобрува склучување на договор со АД за изградба на станбен и деловен простор Скопје.

## БЕЛЕШКА 35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

|                                                                                                                      | Во илјади (000) МКД |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Тековни обврски                                                                                                      | 2021                | 2020          |
| <b>Обврски спрема поврзани друштва</b>                                                                               | <b>107</b>          | <b>261</b>    |
| <b>Обврски спрема добавувачи</b>                                                                                     | <b>10.773</b>       | <b>14.432</b> |
| Обврски спрема добавувачи во земјата                                                                                 | 10.947              | 12.138        |
| Обврски спрема добавувачи од странство                                                                               | (174)               | 2.294         |
| <b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b>                                                 | <b>4.534</b>        | <b>3.822</b>  |
| <b>Обврски спрема вработени</b>                                                                                      | <b>8.630</b>        | <b>7.268</b>  |
| <b>Тековни даночни обврски</b>                                                                                       | <b>3.991</b>        | <b>537</b>    |
| Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 3.906               | 69            |
| Обврски за персонален данок на доход                                                                                 | 85                  | 22            |
| Обврски за данок на имот                                                                                             | -                   | 446           |
| <b>Обврски по заеми и кредити</b>                                                                                    | <b>446.405</b>      | <b>28.908</b> |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата                                                                               | 446.405             | 28.908        |
| <b>Останати финансиски обврски</b>                                                                                   | <b>91</b>           | <b>103</b>    |
| Обврски врз основа на есконтна работи                                                                                | -                   | -             |
| Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства                                                       | 91                  | 103           |
| <b>Останати краткорочни обврски</b>                                                                                  | <b>351</b>          | <b>258</b>    |
| Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки                                                                | 6                   | -             |
| Обврски спрема осигурителни друштва                                                                                  | 154                 | 105           |
| Обврски за членарини                                                                                                 | 162                 | 119           |
| Останати краткорочни обврски                                                                                         | 29                  | 35            |
| <b>Вкупно</b>                                                                                                        | <b>474.883</b>      | <b>55.589</b> |

Обврските спрема добавувачи во земјата се во вкупен износ од 10.947 илјади денари. Нивната старосна структура на 31 Декември е како што следи:

Во илјади (000) МКД



| Обврски спрема добавувачи во земјата | 2021          | 2020          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Недоспеани                           | 10.140        | 7.240         |
| Од 60-89 дена                        | 521           | 3.997         |
| Од 90-112 дена                       | 125           | 19            |
| Од 120-179 дена                      | 15            | 119           |
| Од 180-364 години                    | 112           | 165           |
| Над 365 дена                         | 34            | 598           |
| <b>Вкупно</b>                        | <b>10.947</b> | <b>12.138</b> |

Обврските спрема добавувачи во странство се во вкупен износ од (174) илјади денари. Нивната старосна структура на 31 Декември е како што следи:

| Обврски спрема добавувачи во странство | Во илјади (000) МКД |              |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                        | 2021                | 2020         |
| Недоспеани                             | -                   | -            |
| Од 60-89 дена                          | (137)               | 216          |
| Од 90-112 дена                         | 39                  | 1.775        |
| Од 120-179 дена                        | (11)                | 327          |
| Од 180-364 години                      | 194                 | 10           |
| Над 365 дена                           | (259)               | (34)         |
| <b>Вкупно</b>                          | <b>(174)</b>        | <b>2.294</b> |

Обврските по основ на краткорочните кредити во вкупен износ од 446.405 илјади денари се однесуваат на следните договори:

- Халк Банка договор број KR2021/2664 од 12.01.2021 година на износ од 40.000 илјади денари:
  - Рок на враќање 12.01.2022 година;
  - Фиксна каматна стапка 5,5% годишно;
  - Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред кај Халк Банка) на следниот имот: Катастарска парцела 5741; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11973; хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11482 и број 7700;
  - Нотарски акт на меница;
- Халк Банка договор број KR2021/2742 од 13.01.2021 година на износ од 41.000 илјади денари:
  - Рок на враќање 13.01.2022 година;
  - Фиксна каматна стапка 5,5% годишно;
  - Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи, хипотеката ќе премини во прв ред во корист на Халк банка по подмирување на обврските кон УЈП) на недвижен имот – катастарска парцела 11482;
  - Нотарски акт на меница;
- Халк Банка договор број KR2021/2877 од 15.01.2021 година на износ од 41.000 илјади денари:
  - Рок на враќање 15.01.2022 година;
  - Фиксна каматна стапка 5,5% годишно;
  - Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред кај Халк Банка) на следниот имот: Катастарска парцела 5741; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11973; хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11482 и број 7700;
  - Нотарски акт на меница;
- Халк Банка договор број KR2021/17586 од 04.06.2021 година на износ од 21.000 илјади денари:
  - Рок на враќање 04.06.2022 година;
  - Фиксна каматна стапка 5,5% годишно;
  - Заложно право – хипотека од нареден ред (прв ред кај Халк Банка) на следниот имот: Катастарска парцела 5741; хипотека од нареден ред (прв ред во корист на Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11973; хипотека од нареден ред (прв ред во Халк Банка) на недвижен имот – катастарска парцела 11482 и број 7700;
  - Нотарски акт на меница;

5. НЛБ Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје Филијала Прилеп – Договор број 0902-1269 (НЛБ) и број 08-2102-2/311 (Комерцијална банка) од 02.11.2021 година на износ од 601.000 илјади денари.
- Износ од 300.500 илјади денари се исплатени од НЛБ Банка,
  - Износ од 300.500 илјади денари се исплатени од Комерцијална Банка,
  - Рок на враќање 02.11.2022 година
  - Декурзивна каматна стапка 4,7% годишна;
  - Залог на суров тутун од реколта 2021 година;

## БЕЛЕШКА 36. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

### 36.1. Хипотеки

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по однос на краткорочни и долгорочни кредитни обврски (Белешка 34 и 35).

### 36.2. Судски спорови

Друштвото во тековната 2021 година се јавува во 21 судска постапка како тужител на вкупен износ од 10.879 илјади денари. Од овие судски постапки, седум се во постапка на извршување за износ од 5.677 илјади денари. Друштвото во претходната година се појави како тужена страна заедно со други лиценцирани откупувачи на тутун од страна на Сојузот на здруженија на тутунопроизводители на Република Северна Македонија. Вкупниот износ на судскиот спор беше во износ од 16.500 илјади денари. На 01.06.2021 година донесено е Решение дека тужбата на тужителот е повлечена.

### 36.3. Гаранции

Друштвото во 2021 година не користи никакви гаранции како обезбедување за плаќања спрема своите доверители.

## БЕЛЕШКА 37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Тутунски Комбинат АД Прилеп има трансакции со поврзаното друштво Филип Морис Тутунски Комбинат ДОО Скопје во кое учествува со 49% во основната главнина на Друштвото. Сите трансакции со капитално поврзаното друштво произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и условите за работењето се взаемно договорени. Во табелата што следува во продолжение се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаниот субјект на и за годините што завршуваат на 31.12. тековна и претходна година.

| Побарувања од поврзани субјекти | Во илјади (000) МКД |              |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 2021                | 2020         |
| Побарувања од ФМТКП ДОО Скопје  | 10.754              | 7.779        |
| <b>Вкупно</b>                   | <b>10.754</b>       | <b>7.779</b> |

| Обврски спрема поврзани субјекти | Во илјади (000) МКД |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
|                                  | 2021                | 2020         |
| Обврски спрема ФМТКП ДОО Скопје  | 1.695               | 4.149        |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>1.695</b>        | <b>4.149</b> |

|                                           | Во илјади (000) МКД |              |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Трошоци за услуги                         | 2021                | 2020         |
| Трошоци за услуги спрема ФМТКП ДОО Скопје | 6.217               | 7.344        |
| <b>Вкупно</b>                             | <b>6.217</b>        | <b>7.344</b> |

|                             | Во илјади (000) МКД |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Приходи од наем и продажба  | 2021                | 2020          |
| Приходи од ФМТКП ДОО Скопје | 75.392              | 52.834        |
| <b>Вкупно</b>               | <b>75.392</b>       | <b>52.834</b> |

|                                       | Во илјади (000) МКД |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| Приходи од дивиденда                  | 2021                | 2020          |
| Приходи од дивиденда ФМТКП ДОО Скопје | 194.450             | 107.883       |
| <b>Вкупно</b>                         | <b>194.450</b>      | <b>52.834</b> |

### **БЕЛЕШКА 38. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се случиле некои материјално значајни настани кои би предизвикале корекција на истите и кои би требало да бидат обелоденети во оваа белешка.

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 30.03.2022 година.

За Тутунски Комбинат АД Прилеп  
Генерален Извршен Директор

---

Кире Станкоски

**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето  
во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Генералниот извршен директор го изготвил и потпишал годишниот извештај за работењето.

За Тутунски Комбинат АД Прилеп  
Генерален Извршен Директор

---

Кире Станкоски

**Годишна сметка**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМЕС: 04018117

Целосно име: ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на приклучени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис                                                                | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)              | 555.797.682,00         |                         |                                         | 460.454.446,00   |
| 2             | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)              | 11.119.038,00          |                         |                                         | 4.249.174,00     |
| 4             | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права        | 11.119.038,00          |                         |                                         | 4.249.174,00     |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)       | 352.862.309,00         |                         |                                         | 356.916.168,00   |
| 10            | -- Недвижности (011+012)                                            | 325.042.927,00         |                         |                                         | 326.671.077,00   |
| 11            | -- Земјиште                                                         | 265.258.407,00         |                         |                                         | 265.258.407,00   |
| 12            | -- Градежни објекти                                                 | 59.784.520,00          |                         |                                         | 61.412.670,00    |
| 13            | -- Постройки и опрема                                               | 25.782.646,00          |                         |                                         | 27.691.683,00    |
| 14            | -- Транспортни средства                                             | 2.036.736,00           |                         |                                         | 2.553.408,00     |
| 20            | -- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ                                    | 6.046.772,00           |                         |                                         | 7.037.652,00     |
| 21            | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)     | 185.769.563,00         |                         |                                         | 92.251.452,00    |
| 23            | -- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања | 176.730.750,00         |                         |                                         | 84.145.740,00    |
| 26            | -- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)         | 9.038.813,00           |                         |                                         | 8.105.712,00     |
| 27            | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање       | 9.038.813,00           |                         |                                         | 8.105.712,00     |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)                            | 433.772.499,00         |                         |                                         | 430.401.766,00   |
| 37            | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)                              | 340.296.996,00         |                         |                                         | 350.201.063,00   |
| 38            | -- Залихи на сировини и материјали                                  | 329.215.643,00         |                         |                                         | 244.792.837,00   |
| 39            | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми   | 8.819.818,00           |                         |                                         | 11.380.999,00    |
| 40            | -- Залихи на недовршени производи и полупроизводи                   | 117.927,00             |                         |                                         | 617.973,00       |
| 41            | -- Залихи на готови производи                                       | 1.953.829,00           |                         |                                         | 93.215.850,00    |
| 42            | -- Залихи на трговски стоки                                         | 189.779,00             |                         |                                         | 193.404,00       |





## Биланс на успех

| Ознака<br>за<br>АОП | Опис                                                                                                | Нето за<br>тековна<br>година | Бруто<br>за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за тековна<br>година | Претходна<br>година |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 201                 | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                                           | 1.105.362.836,00             |                                  |                                                     | 904.486.432,00      |
| 202                 | -- Приходи од продажба                                                                              | 1.082.740.708,00             |                                  |                                                     | 887.731.887,00      |
| 203                 | -- Останати приходи                                                                                 | 22.622.128,00                |                                  |                                                     | 16.754.545,00       |
| 204                 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината                    | 93.833.823,00                |                                  |                                                     | 3.193.915,00        |
| 205                 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината                       | 2.071.756,00                 |                                  |                                                     | 93.833.823,00       |
| 207                 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)                          | 1.021.154.434,00             |                                  |                                                     | 1.021.220.402,00    |
| 208                 | -- Трошоци за сировини и други материјали                                                           | 606.261.363,00               |                                  |                                                     | 671.755.082,00      |
| 209                 | -- Набавна вредност на продадените стоки                                                            | 4.988.053,00                 |                                  |                                                     | 4.577.065,00        |
| 210                 | -- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 26.049.949,00                |                                  |                                                     | 21.541.244,00       |
| 211                 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                                                        | 181.260.403,00               |                                  |                                                     | 139.410.873,00      |
| 212                 | -- Останати трошоци од работењето                                                                   | 40.925.146,00                |                                  |                                                     | 37.532.173,00       |
| 213                 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                                           | 138.612.312,00               |                                  |                                                     | 122.980.702,00      |
| 214                 | -- Плати и надоместоци на плата (нето)                                                              | 90.856.363,00                |                                  |                                                     | 79.540.643,00       |
| 215                 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                | 30.626.848,00                |                                  |                                                     | 27.641.378,00       |
| 216                 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                  | 8.732.200,00                 |                                  |                                                     | 7.991.100,00        |
| 217                 | -- Останати трошоци за вработените                                                                  | 8.396.901,00                 |                                  |                                                     | 7.807.581,00        |
| 218                 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                                         | 23.027.927,00                |                                  |                                                     | 23.174.727,00       |
| 220                 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства                                    | 26.691,00                    |                                  |                                                     | 34.391,00           |
| 222                 | -- Останати расходи од работењето                                                                   | 2.590,00                     |                                  |                                                     | 214.145,00          |
| 223                 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)                                                | 196.415.512,00               |                                  |                                                     | 107.928.634,00      |
| 224                 | -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)                               | 194.449.570,00               |                                  |                                                     | 107.883.208,00      |
| 225                 | -- Приходи од вложувања во поврзани друштва                                                         | 194.449.570,00               |                                  |                                                     | 107.883.208,00      |
| 231                 | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                             | 1.964.710,00                 |                                  |                                                     | 45.426,00           |
| 233                 | -- Останати финансиски приходи                                                                      | 1.232,00                     |                                  |                                                     |                     |
| 234                 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)                                                 | 50.248.271,00                |                                  |                                                     | 50.830.722,00       |
| 239                 | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                     | 46.569.644,00                |                                  |                                                     | 47.319.741,00       |
| 240                 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                             | 3.678.627,00                 |                                  |                                                     | 3.510.981,00        |
| 246                 | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-                                                     | 138.613.576,00               |                                  |                                                     | 31.003.850,00       |





| друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 085 од БС) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 634                                                                                               | -- Обврски по заеми и кредити земен од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)                                 | 766.207.385,00 |  | 793.988.604,00 |
| 635                                                                                               | -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)   | 11.123.758,00  |  | 14.690.195,00  |
| 638                                                                                               | -- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС) | 8.525.724,00   |  | 4.358.389,00   |
| 639                                                                                               | -- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)           | 8.630.354,00   |  | 7.268.155,00   |
| 643                                                                                               | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                           | 278.150.185,00 |  | 121.894.616,00 |
| 644                                                                                               | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                          | 792.418.917,00 |  | 758.585.681,00 |
| 647                                                                                               | -- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                                                                         | 12.171.606,00  |  | 7.251.590,00   |
| 655                                                                                               | -- Наплатени отпишани побвржувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                | 665.285,00     |  | 178.640,00     |
| 661                                                                                               | -- Останати приходи од работењата (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                              | 21.813.443,00  |  | 16.474.402,00  |
| 663                                                                                               | -- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                                 | 143.400,00     |  | 101.503,00     |
| 666                                                                                               | -- Приходи од дивиденди                                                                                                                                                                                                                                | 194.449.570,00 |  | 107.883.208,00 |
| 668                                                                                               | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                            | 573.088.046,00 |  | 644.862.916,00 |
| 669                                                                                               | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                                      | 2.573.095,00   |  | 1.839.412,00   |
| 671                                                                                               | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                                     | 746.941,00     |  | 473.926,00     |
| 673                                                                                               | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                           | 735.440,00     |  | 137.687,00     |
| 674                                                                                               | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                            | 314.652,00     |  | 250.476,00     |
| 676                                                                                               | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                               | 14.033.164,00  |  | 8.644.266,00   |
| 677                                                                                               | -- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                                 | 8.825.138,00   |  | 7.582.929,00   |
| 678                                                                                               | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                         | 5.615.013,00   |  | 7.656.753,00   |
| 679                                                                                               | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и                                                                                                                                                                                                                 | 329.874,00     |  | 306.717,00     |



|            |                                                                                                                           |                |  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
|            | автомобили (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)                                                                      |                |  |                |
| <b>680</b> | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                                                  | 9.160.030,00   |  | 3.763.785,00   |
| <b>681</b> | -- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)                                                                | 3.986.400,00   |  | 3.445.559,00   |
| <b>682</b> | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                                                          | 2.755.976,00   |  | 2.717.299,00   |
| <b>684</b> | -- Надворешни услуги за изработка на производи (во производство) (< или = АОП 211 од БУ)                                  | 142.431.900,00 |  | 104.131.412,00 |
| <b>687</b> | -- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)                                                                             | 388.838,00     |  | 1.213.788,00   |
| <b>692</b> | -- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)                                            | 441.137,00     |  | 161.742,00     |
| <b>694</b> | -- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)                                                                              | 160.714,00     |  |                |
| <b>695</b> | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                                                        | 6.925.674,00   |  | 6.639.856,00   |
| <b>696</b> | -- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                         | 401.474,00     |  | 525.391,00     |
| <b>698</b> | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)                                        | 139.510,00     |  | 121.498,00     |
| <b>699</b> | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)                                                                  | 390.000,00     |  | 359.094,00     |
| <b>700</b> | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)                                               | 695.486,00     |  |                |
| <b>707</b> | -- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 2.554.074,00   |  | 2.421.096,00   |
| <b>708</b> | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)                                                                         | 1.624.205,00   |  | 2.395.089,00   |
| <b>709</b> | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                                                 | 1.422.778,00   |  | 1.176.874,00   |
| <b>710</b> | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                  | 3.067.329,00   |  | 3.237.588,00   |
| <b>711</b> | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                                                   | 2.407.089,00   |  | 1.776.753,00   |
| <b>712</b> | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                                                            | 502.509,00     |  | 4.702.855,00   |
| <b>717</b> | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                                                 | 28.173.378,00  |  | 21.821.918,00  |
| <b>718</b> | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                                                     | 2.590,00       |  | 214.145,00     |
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                                               | 287,00         |  | 289,00         |

## Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                                         | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>2087</b>   | - 12.00 - Производство на тутунски производи | 1.301.778.348,00       |                         |                                         |                  |

Потпишано од:

Maja Boshkoska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## Годишен извештај за работењето





ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.  
ПРИЛЕП

Годишен извештај за работењето на  
Тутунски комбинат АД Прилеп во  
деловната 2021 година



# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ  
АД-ПРИЛЕП СО П.О.

Бр. 02 - 844 / 1  
Прилеп 28.04.2022 год.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно Член 383 од Законот за трговски Друштва и Член 384 точка 7 од ЗТД, а во врска Член 477 т.14 од ЗТД, Извршните членови на одборот на директорите по истекот на деловната година поднесуваат годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото, до одборот на Директори и Собранието на акционери при Тутунски комбинат АД Прилеп.

Завршната сметка на друштвото за 2021 година беше поднесена на 17.03.2022 година, согласно законската регулатива. Завршната сметка е потпишана од Генералниот Извршен Директор на Тутунски комбинат АД Прилеп, поднесена е електронски од Службата за сметководство при Тутунски комбинат АД Прилеп.

Во наредниот текст ќе биде прикажана состојбата во Тутунски комбинат АД Прилеп, преку основните финансиски извештаи.

## ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

### Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

| Позиција                                                                                | Претходна година | Тековна година | Индекси    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                                                         |                  |                |            |
| <b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>                                                               | <b>460.454</b>   | <b>555.797</b> | <b>121</b> |
| Нематеријални средства                                                                  | 4.249            | 11.119         | 262        |
| Материјални средства                                                                    | 363.954          | 352.862        | 97         |
| Недвижности                                                                             | 326.671          | 325.043        | 100        |
| Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 30.245           | 27.819         | 92         |
| Биолошки средства                                                                       |                  |                | 0          |
| Останати материјални средства                                                           | 7.038            |                | 0          |
| Вложувања во недвижности                                                                |                  | 6.047          | 0          |
| Долгорочни финансиски средства                                                          | 92.251           | 185.769        | 201        |
| Вложувања во подружници                                                                 |                  |                | 0          |
| Вложувања во придружени претпријатија                                                   |                  |                | 0          |
| Побарувања по дадени долгорочни заеми                                                   |                  |                | 0          |
| Вложувања во хартии од вредност                                                         | 92.251           | 185.769        | 201        |
| Останати долгорочни финансиски средства                                                 |                  |                | 0          |





# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

|                                                                                                                |                |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Долгорочни побарувања                                                                                          |                |                  | 0          |
| Одложено даночно средство                                                                                      |                |                  | 0          |
| <b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>                                                                                        | <b>448.726</b> | <b>463.205</b>   | <b>103</b> |
| Залихи                                                                                                         | 350.201        | 340.297          | 97         |
| Побарувања од купувачите                                                                                       | 40.313         | 63.325           | 157        |
| Останати побарувања                                                                                            | 8.138          | 2.482            | 30         |
| Краткорочни вложувања                                                                                          |                |                  | 0          |
| Пари и парични еквиваленти                                                                                     | 31.750         | 27.669           | 87         |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)                                                   | 18.324         | 29.432           | 161        |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                                                                                         | <b>909.180</b> | <b>1.019.002</b> | <b>112</b> |
| <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>                                                                         |                |                  | 0          |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>                                                                            |                |                  |            |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>                                                                                      | <b>88.875</b>  | <b>224.515</b>   | <b>253</b> |
| Основна главнина и ревалоризациони резерви                                                                     | 8.991.530      | 8.991.530        | 100        |
| Резерви                                                                                                        | 52.440         | 53.374           | 102        |
| Акумулирана добивка (загуба)                                                                                   | -8.955.095     | -8.820.389       | 0          |
| Малцински удел                                                                                                 |                |                  | 0          |
| <b>ОБВРСКИ</b>                                                                                                 | <b>820.305</b> | <b>794.487</b>   | <b>97</b>  |
| <b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>                                                                                         | <b>385.289</b> | <b>474.883</b>   | <b>123</b> |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски                                                                   | 14.432         | 10.773           | 75         |
| Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност                                                            | 358.608        | 446.405          | 124        |
| Краткорочни резервирања                                                                                        |                |                  | 0          |
| Обврски кон државата                                                                                           | 4.616          | 8.876            | 192        |
| Останати краткорочни обврски                                                                                   | 7.633          | 8.829            | 116        |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)                                                  |                |                  | 0          |
| Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења |                |                  | 0          |
| <b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>                                                                                      | <b>435.016</b> | <b>319.604</b>   | <b>73</b>  |
| Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност                                                             | 435.016        | 319.604          | 73         |
| Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски                                                           |                |                  | 0          |
| Останати долгорочни резервирања                                                                                |                |                  | 0          |
| Одложени даночни обврски                                                                                       |                |                  | 0          |
| <b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>                                                                            | <b>909.180</b> | <b>1.019.002</b> | <b>112</b> |
| <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>                                                                           |                |                  | 0          |



## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

Според податоците од завршната сметка на Тутунски комбинат АД Прилеп за 2021 година може да се донесат следните заклучоци:

- ❖ Вкупните средства, односно вкупната актива на друштвото во 2021 година бележи раст од 12%, што во најголем дел се должи на:
  - ✓ Зголемени основни – постојани средства за 20%
  - ✓ Зголемени тековни средства за 3% пред се поради:
    - Зголемените залихи на тутун од откупот од реколта 2020 година;
    - Износот на побарувања од купувачите е 63.325 илјади денари;
    - Износот на останати побарувања е 2.482 илјади денари;
    - Износот на парични побарувања изнесува 27.669 илјади денари.
- ❖ Како средствата така и изворите на средства на Тутунски комбинат АД Прилеп бележат раст од 12% со вкупен износ на средства од 1.019.002 илјади денари што се должи пред се на:
  - ✓ Основната главница на друштвото која што е со ист износ како претходната година 8.991.530 илјади денари и капитал со износ од 224.515 илјади денари, каде што имаме прилично висок процент во однос на претходната година;
  - ✓ Зголемување на краткорочни обврски на друштвото се резултат на:
    - Обврските спрема добавувачите се намалени за 25%,
  - ✓ Долгорочните обврски бележат намалување за 26%, пред се поради намалувањето на обврските за долгорочни кредити.

Според анализата на Билансот на состојба, Тутунски комбинат АД Прилеп покрај забележаната нето добивка од 134.707 илјади денари, бележи значително подобрување на краткорочната ликвидност. Битно е да се напомене дека Тутунски комбинат АД Прилеп, на 31.12.2021 година, ги има исплатено сите доспеани обврски спрема добавувачите. Во наредниот период, менаџерскиот тим ќе се насочи кон подобрување на долгорочната ликвидност, солвентност и продуктивност во друштвото и ќе се стреми и понатаму да го одржи позитивниот финансиски резултат.





# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

## Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

| Позиција                                                                                       | Претходна година | Тековна година   | Индекси    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                      | <b>904.486</b>   | <b>1.105.363</b> | <b>122</b> |
| Приходи од продажба                                                                            | 887.732          | 1.082.741        | 122        |
| Приходи од продажба на домашен пазар                                                           | 129.146          | 290.322          | 225        |
| Приходи од продажба на странски пазар                                                          | 758.586          | 792.419          | 104        |
| Промени на залихите на готови производи и производството во тек                                | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXX      |
| Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината               | 3.194            | 93.834           | 2.938      |
| Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината                | 93.834           | 2.072            | 2          |
| Капитализирано сопствено производство и услуги                                                 |                  |                  | 0          |
| Останати оперативни приходи                                                                    | 16.754           | 22.622           | 135        |
| <b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>                                                                      | <b>1.021.220</b> | <b>1.021.154</b> | <b>100</b> |
| Набавна вредност на трговски стоки                                                             | 4.577            | 4.988            | 109        |
| Трошоци за сировини и други материјали                                                         | 671.755          | 606.261          | 90         |
| Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 21.541           | 26.050           | 121        |
| Услуги со карактер на материјални трошоци                                                      | 139.411          | 181.260          | 130        |
| Останати трошоци од работењето                                                                 | 37.532           | 40.925           | 109        |
| Трошоци за вработените                                                                         | 122.981          | 138.612          | 113        |
| Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                                       | 23.175           | 23.028           | 99         |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства                                  |                  |                  | 0          |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства                                    | 34               | 27               | 79         |
| Резервирања за трошоци и ризици                                                                |                  |                  | 0          |
| Останати расходи од работењето                                                                 | 214              | 3                | 1          |
| <b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>                                                             | <b>-26.094</b>   | <b>-7.553</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Финансиски приходи</b>                                                                      | <b>107.929</b>   | <b>196.415</b>   | <b>182</b> |
| Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики                                          | 107.929          | 196.415          | 182        |
| Останати приходи од финансирање                                                                |                  |                  | 0          |
| Удел во добивката на придружените друштва                                                      |                  |                  | 0          |
| <b>Финансиски расходи</b>                                                                      | <b>50.831</b>    | <b>50.248</b>    | <b>99</b>  |
| Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи                                    | 50.831           | 50.248           | 99         |



# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

|                                                                        |               |                |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| Останати расходи од финансирање                                        |               |                | 0          |
| Удел во загубата на придружените друштва                               |               |                | 0          |
| <b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>                             | <b>31.004</b> | <b>138.614</b> | <b>447</b> |
| Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување                 |               |                | 0          |
| <b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>            | <b>31.004</b> | <b>138.614</b> | <b>447</b> |
| Данок од добивка                                                       |               | 3.907          | 0          |
| <b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>                              | <b>31.004</b> | <b>134.707</b> | <b>434</b> |
| <b>Малцински интерес</b>                                               |               |                | 0          |
| <b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b> | <b>31.004</b> | <b>134.707</b> | <b>434</b> |
| Нето останата сеопфатна добивка/загуба                                 |               |                | 0          |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>                                 | <b>31.004</b> | <b>134.707</b> | <b>434</b> |

Според податоците од Билансот на успех на Тутунски комбинат АД Прилеп може да се донесат следните заклучоци:

- ❖ Оперативните приходи на компанијата бележат зголемување за 22%, односно од 904.486 илјади денари на 1.105.363 илјади денари, што се должи пред се на:
  - ✓ Приходи од продажба на домашен пазар кои се зголемени за 124% во однос на претходната година;
  - ✓ Приходите од продажба на странски пазар, се зголемени за 4% односно продажба пред се на тутун за Филип Морис и останати меѓународни партнери;
  - ✓ Останати оперативни приходи се зголемени за 35%;
  - ✓ Залихите на готови производи и недовршено производство се со износ од 2.072 илјади денари, што беше образложено во објаснувањата во Билансот на состојба.
- ❖ Оперативните расходи бележат намалување за 1%,
- ❖ Во останатите оперативни расходи имаа промена и тоа во:
  - ✓ Намалување на трошоците за сировини и материјали за 9%;
  - ✓ Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства е намалена за 1%;
  - ✓ Останатите расходи од работењето се намалени за 90%.
- ❖ 196.415 илјади денари, Тутунски комбинат АД Прилеп има остварено финансиски приходи кои за 80% се повисоки во однос на претходната година.
- ❖ Расходите по основ на камати изнесуваат 50.248 илјади денари во однос на претходната година каде износот е 50.831 илјади денари, тука имаме намалување на расходите пред се





# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

поради решавање на долгогодишната примарна емисија (замрзнат кредит) во комерцијална банка и исплатата на камати по основ на истиот.

Тутунски комбинат АД Прилеп има нето добивка по оданочување од 134.707 илјади денари, во претходната година каде имавме добивка во износ од 31.004 илјади денари.

Приходите на Друштвото во најголем дел се остваруваат од продажба на ориентален тутун откупен од реколтата 2020 година, како и производство на цигари во погон Цигари. Во понатамошниот текст ќе дадеме подетални анализи за секој одел посебно.

## Производство на цигари

Можеме да направиме целосна споредбена годишна анализа на производството во Погон Цигари во оваа 2021 година во однос на минатата 2020. Од отпочнувањето на стратешкото партнерство со "Philip Morris International" па се до крајот на оваа 2021 година, табеларно, подолу, е прикажано целото досегашно производство во Погон цигари, во пушачки единици (ПЕ), по формати.

ИЛ

| Производство ПЕ | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Grand Total     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SOFT            | 97.375.000,0  | 276.022.500,0 | 337.753.500,0 | 296.675.500,0 | 156.750.000,0 | 75.935.599,0  | 92.867.080,0  | 94.612.000,0  | 1.427.998.179,0 |
| SLIM            | 20.628.000,0  | 40.060.000,0  | 38.280.000,0  | 29.590.000,0  | 1.800.000,0   |               |               |               | 190.358.000,0   |
| KDS             | 30.172.000,0  | 121.381.500,0 | 123.810.840,0 | 179.810.300,0 | 106.789.500,0 | 127.945.316,0 | 111.304.860,0 | 76.876.000,0  | 878.090.316,0   |
| LONG            | 17.964.500,0  | 18.249.500,0  | 18.781.500,0  | 15.912.500,0  |               |               |               |               | 70.908.000,0    |
| FLAVOR+         |               | 7.940.000,0   |               |               |               |               |               |               | 7.940.000,0     |
| 7.0             |               |               |               |               | 91.910.800,0  | 204.395.506,0 | 180.940.680,0 | 177.560.800,0 | 754.807.586,0   |
| Grand Total     | 166.139.500,0 | 463.653.500,0 | 518.625.840,0 | 521.988.300,0 | 357.250.300,0 | 408.280.421,0 | 385.112.580,0 | 449.048.800,0 | 1.270.099.041,0 |
| ПОРАСТ/ПАД      |               | 179,1%        | 11,9%         | 0,6%          | -31,6%        | 14,3%         | -5,7%         | 16,6%         |                 |

Забележуваме дека 2021 година ја завршиме со вкупен пораст од 16,6% во однос на минатата 2020, или за цца 64.000.000 ПЕ повеќе од лани.

Порастот, како и вкупното остварено производство оваа година, особено импонира, ако се земе во предвид дека е најдобро остварено производство во последните 4 (четири) години, од 2018 година наваму. Во прилог на ова оди и фактот што вкупното производство е остварено за 10 (десет) календарски месеци.

Табелата во прилог подолу, ни ги претставува подетално вкупните месечни производства во изминатите 3 (три) години. Нотирани се најмалите и најголемите месечни производства во текот на една година.



# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

најмало п-во  
најголемо п-во

| Произведени ПЕ |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 2019          | 2020          | 2021          |
| јан            | 2.821.500,0   | -             | -             |
| фев            | 26.803.000,0  | 23.942.980,0  | -             |
| мар            | 24.651.890,0  | 27.064.050,0  | 13.416.600,0  |
| апр            | 31.570.500,0  | 38.684.030,0  | 24.890.800,0  |
| мај            | 39.797.900,0  | 39.987.570,0  | 39.853.000,0  |
| јун            | 41.835.500,0  | 21.389.360,0  | 59.849.600,0  |
| јул            | 37.645.800,0  | 22.177.720,0  | 55.793.800,0  |
| авг            | 35.973.000,0  | 29.415.470,0  | 38.769.600,0  |
| септ           | 34.465.000,0  | 28.444.200,0  | 54.693.000,0  |
| окт            | 38.786.000,0  | 36.847.000,0  | 50.068.000,0  |
| ноем           | 38.954.500,0  | 75.544.400,0  | 59.714.200,0  |
| дек            | 54.975.831,0  | 41.615.800,0  | 52.000.000,0  |
| Grand Total    | 408.280.421,0 | 385.112.580,0 | 449.048.600,0 |

Споредено по формати или типови на пакувања според нашите машини со кои располагаеме можеме да забележиме дека и понатаму имаме најголема експанзија во производството кај 7.0 форматот, додека најголем пад бележиме на RCB.

| Произведени ПЕ |               |               |               | ПОРАСТ/ПАД |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                | 2019          | 2020          | 2021          |            |
| SOFT           | 75.939.599,0  | 92.867.080,0  | 94.612.000,0  | 1,9%       |
| RCB            | 127.945.316,0 | 111.304.860,0 | 76.876.000,0  | -30,9%     |
| 7.0            | 204.395.506,0 | 180.940.640,0 | 277.560.600,0 | 53,4%      |
| Grand Total    | 408.280.421,0 | 385.112.580,0 | 449.048.600,0 |            |

## ПРОИЗВОДСТВО ПО ФОРМАТИ

Производството на SOFT пакувањето на цигари 2 (две) години по ред бележи пораст во вкупното производство, анализирајќи од 2019 година, како најлоша, па до денес. Во 2020 споредено со 2019 порастот е цца 22%, а истиот продолжува и во оваа 2021 година, каде споредено со лани имаме порастот е цца 2%.





# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

Формат SOFT

Формат RCB

Формат 7.0

| Производств. PE | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| jan             |              |              |              |
| feb             | 5.080.580,0  | 6.760.046,0  |              |
| mar             | 4.750.080,0  | 6.686.170,0  | 7.934.200,0  |
| apr             | 2.940.500,0  | 6.825.800,0  | 6.312.800,0  |
| may             | 4.484.000,0  | 7.582.140,0  | 3.995.890,0  |
| jun             | 3.871.500,0  | 6.041.810,0  | 6.062.200,0  |
| jul             | 6.338.500,0  |              | 13.080.200,0 |
| avg             | 6.631.000,0  | 8.544.875,0  | 11.752.400,0 |
| oct             | 7.990.580,0  | 4.043.400,0  | 13.095.000,0 |
| nov             | 4.750.000,0  | 2.991.400,0  | 4.996.800,0  |
| dec             | 9.481.000,0  | 11.909.000,0 | 12.987.800,0 |
| Grand Total     | 75.919.599,0 | 92.867.080,0 | 94.612.000,0 |
| ПОРАСТ/ПАД      |              | 22,3%        | 1,9%         |

| Производств. PE | 2019          | 2020          | 2021         |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| jan             |               |               |              |
| feb             | 7.760.500,0   | 7.586.890,0   |              |
| mar             | 7.871.890,0   | 8.333.190,0   |              |
| apr             | 13.302.500,0  | 7.560.860,0   | 3.979.600,0  |
| may             | 12.816.800,0  | 14.292.950,0  | 8.984.900,0  |
| jun             | 10.181.000,0  |               | 9.084.000,0  |
| jul             | 3.752.900,0   | 6.403.180,0   | 7.964.000,0  |
| avg             | 10.412.000,0  | 6.870.800,0   | 8.962.800,0  |
| oct             | 7.580.000,0   | 11.886.000,0  | 10.986.000,0 |
| nov             | 14.136.000,0  | 20.962.000,0  | 7.580.800,0  |
| dec             | 11.861.000,0  | 20.905.800,0  | 7.982.200,0  |
| Grand Total     | 127.845.318,0 | 115.804.960,0 | 75.878.000,0 |
| ПОРАСТ/ПАД      |               | -13,0%        | -30,9%       |

| Производств. PE | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| jan             | 1.821.500,0   |               |               |
| feb             | 13.351.000,0  | 11.568.480,0  |               |
| mar             | 17.040.800,0  | 12.941.600,0  | 5.482.400,0   |
| apr             | 16.407.500,0  | 21.617.960,0  | 13.896.400,0  |
| may             | 20.440.100,0  | 18.175.840,0  | 26.872.600,0  |
| jun             | 18.577.000,0  | 14.740.520,0  | 40.873.400,0  |
| jul             | 24.354.800,0  | 15.526.540,0  | 15.817.900,0  |
| avg             | 26.593.900,0  | 13.880.800,0  | 18.938.400,0  |
| oct             | 29.299.900,0  | 9.925.800,0   | 26.716.000,0  |
| nov             | 18.092.500,0  | 40.708.800,0  | 37.081.400,0  |
| dec             | 17.810.800,0  | 18.318.800,0  | 31.080.000,0  |
| Grand Total     | 204.995.500,0 | 188.940.640,0 | 277.560.600,0 |
| ПОРАСТ/ПАД      |               | -11,48%       | 53,40%        |

Кај производството на RCB пакувањето на цигари бележиме пад во 2020 во однос на 2019 година, од цца -13%, додека годинава споредено со лани имаме пад од цца -31%.

Производството на форматот 7.0 иако во 2020 година споредено со 2019, имаше пад од цца -11,5%, годинава, во споредба со лани, достигнува апсолутен рекорд на пораст од цца 53 % или годинава цца 36% повеќе во однос на 2018 година (кога имавме најголемо п-во на 7.0)

Во јуни оваа година, имаме рекорд во месечното производство на HLP машината за 7.0 форматот, од цца 41.000.000 спакувани ПЕ, што е најголемо месечно производство од пуштањето на оваа машина во 2018 год. па досега.




## ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ФОРМАТИ ВО ВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО

Од 2019 година па досега, во Погон Цигари, произведуваме во 3 (три) формати, SOFT, RCB и 7.0. Од табелите и графичкиот приказ подолу, претставена е застапеноста и доминацијата на 7.0 форматот во однос на останатите два формати, кој оваа 2021 година надминува 62% во однос на 21% на SOFT и 17% на RCB. Тоа значи дека во вкупното овоогодишно производство од над 449.000.000 ПЕ, форматот 7.0 учествува со произведени над 277.000.000 ПЕ, што процентуално изнесува над 62% учество од вкупното.

| Производств. PE | 2019          |
|-----------------|---------------|
| SOFT            | 75.919.599,0  |
| RCB             | 127.845.318,0 |
| 7.0             | 204.995.500,0 |
| Grand Total     | 408.760.421,0 |

| Производств. PE | 2020          |
|-----------------|---------------|
| SOFT            | 92.867.080,0  |
| RCB             | 115.804.960,0 |
| 7.0             | 188.940.640,0 |
| Grand Total     | 397.612.680,0 |

| Производств. PE | 2021          |
|-----------------|---------------|
| SOFT            | 64.612.000,0  |
| RCB             | 75.875.000,0  |
| 7.0             | 277.560.600,0 |
| Grand Total     | 448.047.600,0 |



## МАРКИ НА ЦИГАРИ ВО ВКУПНОТО ПОРТФОЛИО



## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

Вкупното производствено портфолио од 2014 година па до денес трпи огромни промени и дополнувања. Досега беа изработувани над 104 различни варијанти на ФА кодови во Пакување и над 99 варијанти на кодови на цигари во Изработка.

| ВКУПНО<br>ПОРТФОЛИО ВО<br>ПАКУВАЊЕ | од 2014-2021 | МОМЕНТАЛНО<br>АКТИВНИ |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SOFT                               | 16           | 4                     |
| RCB                                | 40           | 3                     |
| 7.0                                | 39           | 5                     |
| SLIM                               | 5            | -                     |
| LONG                               | 3            | -                     |
| FLAVOR +                           | 1            | -                     |
| ВКУПНО                             | 104          | 12                    |

| ВКУПНО<br>ПОРТФОЛИО ВО<br>ИЗРАБОТКА | од 2014-2021 | МОМЕНТАЛНО<br>АКТИВНИ |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SOFT                                | 15           | 4                     |
| RCB                                 | 40           | 3                     |
| 7.0                                 | 35           | 5                     |
| SLIM                                | 5            | -                     |
| LONG                                | 3            | -                     |
| FLAVOR +                            | 1            | -                     |
| ВКУПНО                              | 99           | 12                    |

### ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИЛТЕР СТАПЧИЊА

Веќе од декември 2021 година, започнавме со производство на 3 (три) нови, дополнителни кодови на филтер стапчиња, за форматот на цигара 7.0. Досега, овие филтер стапчиња се произведуваа во Ниш.

За успешно производството и превземање на овие филтер стапчиња од фабриката во Ниш кон нашиот Погон Цигари, а притоа за задоволување на строгите критериуми и стандарди на "PMI", направена е инвестиција во форматни делови, преправка и оспособување на една од постоечките машини KDF 3.

Со оваа инвестиција, обезбедивме, дополнително, месечно производство на најмалку 10.000.000 парчиња, филтер стапчиња





## Продажба на ориентален тутун

Според податоците во табелата подолу може да се заклучи дека Тутунски комбинат АД Прилеп, во Погон Тутун, од реколтата 2020 во 2021 има откупено 3.802.480 килограми тутун.

Откупениот тутун е преработен и спакуван во капацитетите на Алајанс Уан-Кавадарци со користење на Soft Dry технологија и најголем дел од овој тутун е продаден на Philip Morris International дел од остатокот е продаден на Алајанс Уан-Кавадарци, а дел на Глеудис-Грција.

PMI - 2.174.060 кг.

Alajans Uan - 623.500 кг.

Gleudis - 807.100 кг.

вкупно 3.604.660 кг.

| Производ         | План за откуп реколта 2017 | Стварен откуп реколта 2017 | План за откуп реколта 2018 | Стварен откуп реколта 2018 | План за откуп реколта 2019 | Стварен откуп реколта 2019 | План за откуп реколта 2020 | Стварен откуп реколта 2020 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Откуп            | 2.640.850                  | 2.513.427                  | 2.854.844                  | 2.808.386                  | 2.855.374                  | 2.923.000                  | 2.564.340                  | 3.802.480                  |
| Процесиран тутун |                            | 2.410.265                  |                            | 2.541.003                  |                            | 2.699.760                  |                            | 3.604.660                  |

Во 2021 година, од реколта 2020 процесиран и спакуван е вкупно 3.604.660 кг. тутун и продаден е целокупната спакувана количина, што значи дека нема залиха на тутун од реколта 2020 како и залихата од 304.180 кг. од реколта 2019 г. е во целост продаден. Во најголем дел од спакуваниот тутун е продаден на Philip Morris International.

Дополнително, од реколтата 2021 откупени се 2.207.774 килограми тутун, што е околу 15% откупено помала количина од договорените 2.597.574 кг. или 389.800 кг. помалку. Ова намалување на откупената количина на тутун се должи пред се од намаленото производство на тутун на ниво на држава, како резултат на неповолни климатски услови (договорени 22.121.976 кг. а откупени околу 18.700.000 кг.) Со оваа откупена количина од страна на ТКП, ќе бидат задоволени барањата на стратешкиот партнер Philip Morris International.



## Позначајни активности на Извршните членови на Одборот на Директори во 2021 година

Раководството на Тутунски комбинат АД Прилеп, ги постави основните цели и се вложуваат најголеми напори да се реализираат тие цели. Подобрување на финансиската состојба на друштвото и подобрување на перформансите на истото. Основните цели кои се поставија се следните:

- ❖ Намалување на непродуктивните расходи во друштвото;
- ❖ Зголемување на енергетската ефикасност во процесот на производство, намалување на трошоците за енергија и вода;
- ❖ Подобрување на состојбата на градежните објекти и опремата во друштвото со инвестиции во инвестициско одржување;
- ❖ Набавка на неопходна опрема за нормално функционирање на процесот на производство;
- ❖ Ослободување на друштвото од непотребните залихи на ситен инвентар, сировини и материјалил, кои ствараат дополнителни трошоци за нивно чување, и одржување;
- ❖ Подобрување на продуктивноста во компанијата преку низа активности,
- ❖ Зголемување на производството на цигари во цигарна фабрика (директно зависни од ФМ ТКП ДОО и нивните порачки);
- ❖ Регулмирање на откупот на тутун од тутунопроизводителите од реколтата 2021 година
- ❖ Останати цели;

Со цел остварување на зацртание задачи во 2021 година Извршните Членови на Одборот на Директори на Тутунски комбинат АД Прилеп ги извршија следните активности:

- ❖ Учествуваа во реализацијата на откупот на тутун од реколтата 2020год., кој започна во Декември 2020год. а заврши на 31 март 2021 година. Успешно е завршен откупот на тутун од реколтата 2020 година, при што откупени се 3.802.480 кг тутун што е за 30% повеќе во однос на претходната година.



## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

ТКП откупи околу 1.300.000 кг. тутун повеќе од договорените количини , за што Владата на РСМ обезбеди позајмица од 100.000.000 ден. и истата беше вратена од страна на ТКП во договорениот рок.

- ❖ Учествуваа во склучувањето на договорите со Алијанса за обработка и пакување на откупениот тутун, при што се спакувани вкупно 3.604.660кг. тутун, а продадени се 3.908.840 килограми ориентален тутун , заедно со останатите 304.080 кг. тутун од реколта 2019
- ❖ Преговараа со PMI, за количини, цени и начин на преработка на тутунот од реколтата 2020 година, при што е реализирана продажба на процесирани тутун од индустриските класи ABC и D.
- ❖ Во 2021 од реколта 2020 се реализира продажба на 3.604.660 килограми ориентален тутун, од кои:

2.174.060 кг. се продадени на Philip Morris International

807.100 кг. се продадени на Gleoudis Kavex – Greece

623,500 кг. се продадени на Alliance One

И уште 304.080 кг.тутун од реколта 2019 год. и тоа:

204.120 кг. се се продадени на Alliance One

63.840 kg. се продадени на Zafiris Naxiadis и

36.120 kg. се продадени на Пашоски

- ❖ Учествуваа и го организираа откупот на тутун од реколтата 2021 година, од склучување на договори, па се до исплата на средства на кооперантите за откупениот тутун.
- ❖ Учествуваа при преговорите за добивање на поголем волумен на производство на цигари на машината со формат 7.0, како и за зголемување на производството на цигари на машината за пакување Soft и RCB формат;
- ❖ Ги иницираа и учествуваа во преговори за проширување на палетата на производи од премиум брендот на Philip Morris Products SA - Marlboro и тоа Marlboro Touch и Marlboro Gold RCB. Marlboro Touch од месец мај 2021 година веќе започнаа да се произведуваат во ТКП;





## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

- ❖ Континуирано се преговара со ФМТКП ДОО Скопје за изнајдување на начини за зголемување на производството на цигари во Погон Цигари, бидејќи со сите инвестиции што се направени во цигарна фабрика, истата ги исполнува високите стандарди на Philip Morris за квалитет и има капацитет да реализира многу поголемо производство на цигари.
- ❖ Учествуваа во изготвување на измените и дополнувањата на правилник за организација и систематизација на работните места во Тутунски комбинат АД Прилеп, според која што просечната плата во компанијата изнесува 24.919 ден. со најголемо зголемување кај клучните сектори во Погон Тутун и Погон Цигари;
- ❖ Учествуваа во процедурите за издавање на дел од неискористениот складишен простор во Тутунски комбинат АД Прилеп на заинтересирани компании од Прилеп, што се покажа доста успешно при што поголем дел од неискористениот складишен простор е издаден на компании од Прилеп;
- ❖ Учествуваа во подготовката и реализацијата на продажбата на непотребни залихи
- ❖ Со цел намалување на режиските трошоци, пред се трошоците за енергија, одржување и подобрување на условите за работа во 2021 година се инвестирани во градежни работи и набавка на опрема и тоа:
  - ✓ Променета е старата алуминиумска дограма во холот, ходниците и дегустациона сала во Погон Цигари, со нова ПВЦ дограма
  - ✓ Инсталирана е надворешната хидранска мрежа – задниот дел во Погон Цигари
  - ✓ Извршена е реконструкција на покривот на магацините за складирање на тутун
- ❖ Со цел унапредување на производниот процес направени се инвестиции во набавка на дополнителна опрема и резервни делови;
  - ✓ Со цел исполнување на високите PMI стандарди за следливост на производот и континуирано следење на производниот процес инвестирано е во обновување и набавка на ИТ опрема во Погон Цигари;
  - ✓ Инвестирано е во набавка на форматни делови за преправка на KDF-3 машината, со што во декември месец 2021 год се започна со производство на филтер стапчиња за цигарите со формат 7.0
  - ✓ Инвестирано е во набавка и замена на резервни делови на машините за изработка и пакување на цигари со формат 7.0, со цел подобрување на физичките и



## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

визуелните карактеристики на цигарата, со што во ТКП започиа да се произведува уште 1 марка на цигари од премиум брендот Marlboro, Marlboro Touch.

Инвестициите прикажани погоре резултираа пред се со значителни заштеди во енергија за греење и придонесоа за беспрекорно одвивање на производствениот процес во Погон Цигари, Погон Тутун и управната зграда.

### Договори за кредити со ХАЛКБАНК АД Скопје

- ❖ Договор за кредит број **KR2021/2664** од 12.01.2021 година одобрен врз основа и во рамките на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижен имот бр. RM2017/688 од 21.12.2017 година. Случен помеѓу ТУТНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп и Халкбанк АД Скопје во износ од 40.000.000 ден.

Средствата од кредитот се наменети за :

- ✓ Обртни средства,
- ✓ Обртни и основни средства,
- ✓ Основни средства.

На неамортизираниот дел на главницата на кредитот, Банката пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 5,5% годишно. Важноста на кредитот е 12 месеци од денот на склучувањето на договорот.

- ❖ Договор за кредит број **KR2021/2742** од 13.01.2021 година одобрен врз основа и во рамките на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижен имот бр. RM2017/688 од 21.12.2017 година. Случен помеѓу ТУТНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп и



## ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

Халкбанк АД, Скопје во износ од 41.000.000 ден. Рокот за користење на средствата од кредитот е 30 дена по потпишувањето на Договорот за кредит. Банката пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 5,5% годишно секој последен календарски ден од месецот.

- ❖ Договор за кредит број KR2021/2877 од 15.01.2021 година одобрен врз основа и во рамките на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижен имот бр. RM2017/688 од 21.12.2017 година. Склучен помеѓу ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп и Халкбанк АД, Скопје во износ од 41.000.000 ден.

Средствата од кредитот се наменети за :

- ✓ Обртни средства,
- ✓ Обртни и основни средства,
- ✓ Основни средства.

Каматната стапка е фиксна за времетраење на кредитот од 5.5% годишно. Средствата од кредитот ќе се користат sukcesивно, според потребите до одобрениот износ. Кредитот е одобрен врз основа на Решение бр. KR2021/2877 од 15.01.2021 година.



# ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

## Прилог:

- Биланс на Успех за периодот од 01.01.2021-31.12.2021 година;
- Биланс на состојба на 31.12.2021
- Извештај за парични текови
- Извештај за промените во капиталот
- Договори за кредити со ХАЛКБАНК АД Скопје

Согласен: Татјана Стефаноска – Извршен Директор

Кире Станкоски – Генерален Извршен Директор

Гоце Котески-Финансиски менаџер



**Прилеп, 31.03.2022 година**

## Доставено до:

- Архива
- Генерален извршен директор
- Правна служба
- Одбор на директори
- Финансов сектор